

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 9 Год. LXII

Среда, 25 јануари 2006

Цена на овој број е 350 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
139. Одлука за престанок на користење и за давање на времено користење на недвижна ствар без надомест.....	1	147. Правилник за начинот на запишувањето на правата на недвижностите и начинот на постапката на излагањето.....	35
140. Одлука за престанок на правото за ослободување од плаќање радиодифузна такса.....	2	148. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 127/2005 од 28 декември 2005 година.....	39
141. Одлука за основање на јавна установа за управување и заштита на Националниот Парк Галичица.....	2	149. Одлука за промена на цената на топлинска енергија за греење.....	40
142. Одлука за основање на јавна установа за управување и заштита на Националниот Парк Пелистер.....	4	3. Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
143. Одлука за основање на јавна установа за управување и заштита на Националниот Парк Маврово.....	7	Одлука на Советот 2005/927/CFSP од 21 декември 2005 година за имплементација на Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2004/694/CFSP за понатамошни мерки на поддршка за ефективна имплементација на мандатот на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија (ICTY).....	1-4
144. Одлука за донесување на Национална класификација на дејности-НКД Рев.1.....	9	Огласен дел.....	1-84
145. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	33		
146. Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата на државниот инспектор за техничка инспекција.....	33		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

139.

Прз основа на член 16, став 2 и член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.01.2006 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Правото на користење на недвижната ствар - објект, кој што се наоѓа на К.П. бр. 452/1, К.О. Горче Петров, евидентиран во Поседовен лист бр. 1301, со површина од 1.500 м², имот во сопственост на Република Македонија, му престанува на Министерството за култура - Скопје.

Недвижната ствар од став 1 на овој член се дава на времено користење на општина Горче Петров, а за потребите на просторно сместување и непречено функционирање на секојдневните работни активности.

Член 2

Правото на користење на недвижната ствар од член 1 се дава без надомест за временски период од 4 години од влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар опишана во член 1 од одлуката ќе се изврши меѓу досегашниот корисник Министерството за култура и новиот корисник општина Горче Петров.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-37/1
19 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.

140.

Врз основа на член 72 став 2 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97 и 70/03), а во врска со член 178 став 1 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/05), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 19.01.2006 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ПРАВОТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА**

1. Со оваа одлука им престанува правото за ослободување од плаќање радиодифузна такса на населеното место Кованци (Гевгелија) и с. Огут (општина Крива Паланка).

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука, одредбите за ослободување од плаќање радиодифузна такса за населеното место Кованци (Гевгелија) во Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/97) и за с. Огут (општина Крива Паланка) во Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/01), престануваат да важат.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4609/1-05
19 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

141.

Врз основа на член 136 став 1 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04) и член 14 став 1 од Законот за уставите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.01.2006 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНА УСТАНОВА ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК ГАЛИЧИЦА****Член 1**

Со оваа одлука се основа јавна установа за управување и заштита на Националниот Парк Галичица.

Член 2

Називот на јавната установа е: Јавна установа Национален Парк Галичица, Охрид, Република Македонија.

Скратен назив на јавната установа е: Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија.

Седиштето на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија е во Охрид на ул. Галичица бб.

Член 3

Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија, се основа заради вршење на основната дејност управување и заштита на природата, биолошката и пределската разновидност и природното наследство преку:

1) заштита на природните живеалишта од национално и меѓународно значење за културни, научни, воспитно-образовни и туристичко-рекреативни цели;

2) воспоставување стабилност на еколошките процеси и биолошката и пределската разновидност преку трајно зачувување на репрезентативните физичко-географски региони, биоценози, генетски ресурси и видови во автентична состојба;

3) создавање услови за развој на туризмот во согласност со принципот на одржлив развој;

4) остварување на културни, научни, образовни и рекреативни цели, кои во исто време ја одржуваат природната состојба на националниот парк;

5) одржливо користење на природно богатство во интерес на сегашниот и идниот развој, без значително оштетување на деловите на природата и со што помали нарушувања на природната рамнотежа;

6) создавање услови и преземање мерки за заштита на Националниот парк со цел зачувување и одржливо управување со одредени компоненти на биолошката и пределската разновидност;

7) проучување, истражување и со научни методи обработување на прашањата од интерес за заштитата на Националниот парк;

8) водење евиденција и документација за природните и другите вредности и убавини во Националниот парк (положба, степен на загроеност, мерки за заштита);

9) донесување и спроведување на план за управување и годишни програми за заштита на природата;

10) преземање мерки за заштита на утврдените зони во Националниот парк;

11) обезбедување поттик и поддршка на заштитата на Националниот парк преку подигање на јавната свест, а посебно во воспитно образовниот процес;

12) утврдување на компонентите на биолошката и пределската разновидност и нивната загроеност;

13) воспоставување режим на заштита на Националниот парк;

14) спречување на штетните активности од физички и правни лица и други нарушувања во националниот парк како последица на технолошкиот развој и извршување на дејности, односно обезбедување максимално поволни услови за заштита и развој на природата;

15) поттикнување на научно истражувачката работа во областа на заштитата на Националниот парк;

16) издавање научни и стручни публикации, водичи, дијапозитиви, разгледници и друг информативен и пропаганден материјал за Националниот парк;

17) поттикнување и развивање на интерес и однос кон чувањето на Националниот парк преку организирање изложби, прикажување на филмови, предавања и други форми;

18) производство, откуп и продажба на лековити и ароматични растенија, плодови и семиња;

19) изградба на инфраструктура и уредување на извори, чешми, излетнички локалитети и простори за рекреација и др;

20) вршење заштита, одгледување и отстрел на дивни видови животни, како и заштита и собирање на дивни видови растенија и габи и други шумски плодови;

21) заштита, одгледување и традиционален риболов на рибниот фонд и

22) вршење и други работи кои придонесуваат за заштита и унапредување на Националниот парк.

Член 4

Во рамки на основната дејност од член 3 од оваа одлука Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија, ги врши следниве дејности:

01 Земјоделство, лов и соодветни услужни активности

01.1 Одгледување посеви и насади, производство на семе и саден материјал од земјоделски растенија

01.2 Одгледување на животни

01.4 Земјоделски услуги и услуги во одгледувањето животни освен ветеринарни услуги

01.5 Лов, траперство, обновување и одгледување на дивеч вклучувајќи ги и соодветните услужни активности

02 Одгледување на шуми, искористување на шуми и соодветни услужни активности

02.0 Одгледување на шуми, искористување на шуми и соодветни услужни активности

05 Улов на риба, дејност на мрестилишта и рибарските фарми, услужни активности во рибарството
05.0 Улов на риба, дејност на мрестилишта и рибарските фарми, услужни активности во рибарството
15 Производство на прехранбени производи и пијалаци
15.5 Производство на млечни производи
15.8 Производство на други прехранбени производи
15.9 Производство на пијалаци
20 Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал
20.5 Производство на други производи од дрво, производство на предмети од плута, слама и плетарски материјал
22 Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми
22.1 Издавачка дејност
22.2 Печатење и услужни активности во врска со печатењето
22.3 Репродукција на снимени медиуми
36 Производство на мебел и други разновидни производи неспоменати на друго место
36.6 Друго производство на разновидни производи неспоменати на друго место
41 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода
41.0 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода
51 Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и моторцикли
51.1 Трговија на големо со надомест или на договорна основа
51.3 Трговија на големо со храна, пијалаци и тутун
51.5 Трговија на големо со репродукционен материјал, отпадоци и остатоци освен земјоделски
51.7 Друга трговија на големо
52 Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и моторцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата
52.1 Трговија на мало во неспецијализирани продавници
52.2 Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун во специјализирани продавници
52.3 Трговија на мало со фармацевтски, медицински, козметички и тоалетни препарати
52.4 Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници
52.6 Трговија на мало вон продавници
55 Хотели и ресторани
55.1 Хотели
55.2 Кампови и друг вид сместување за покус престој
55.3 Угостителски објекти за исхрана
55.5 Кантини и кетеринг
60 Копнен сообраќај, цевоводен транспорт
60.2 Друг копнен сообраќај
61 Воден сообраќај
61.2 Сообраќај на внатрешни водени патишта
63 Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции
63.1 Претовар на товар и складирање
63.2 Други придружни активности во сообраќајот
63.3 Дејност на патничките агенции и туроператори; дејности што се однесуваат на укажување помош на туристи, неклассифицирани на друго место
70 Активности во врска со недвижен имот
70.1 Активности во врска со недвижен имот во своја сопственост
70.2 Издавање на сопствен недвижен имот
71 Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата
71.1 Изнајмување на автомобили
71.2 Изнајмување на други сообраќајни средства
71.3 Изнајмување на други машини и опрема
71.4 Изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата, неспомнати на друго место

74 Други деловни активности
74.1 Правни, сметководствени, книговодствени и работи на проверка на сметките и билансите; консултантски активности во врска со данокот; испитување на пазарот и јавното мислење; деловни и менаџмент консултантски активности; холдинг
80 Образование
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре
90.0 Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности
92 Рекреативни, спортски, културни и забавни активности
92.5 Дејност на библиотеките, архивите, кинотеките, музеите и други културни активности
93 Други услужни дејности.
Претежна дејност на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија е 92.53, дејност на ботанички и зоолошки градини и други природни резервати.

Член 5

Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија дејностите од член 4 од оваа одлука ги врши во рамките на утврдените границите на Националниот парк согласно Законот за прогласување на шумските предели на планината Галичица за национален парк ("Службен весник на НРМ" бр. 31/1958) и во објектите кои се во негова сопственост, дадени во Прилог 1.

Член 6

Непосредната заштита на Националниот парк Галичица, ја спроведува чуварската служба на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија со овластувања определени согласно Законот за заштита на природата.

Член 7

Средствата за основање на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија се средства кои се изразени во книговодствена вредност и средствата кои се на жиро сметка, просториите и опремата која ја користи ООЗТ НП Галичица - Охрид.

Средствата за тековно работење на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија се обезбедуваат согласно Законот за заштита на природата.

Член 8

Органи на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија се: Управен одбор, Работоводен орган, Стручен колегијален орган и Одбор за контрола на материјално-финансиското работење.

Надлежностите, бројот, составот, организацијата и работата на органите на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија, како и другите работи од нивната надлежност се утврдуваат со Статутот на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија, согласно Законот за заштита на природата.

Член 9

До именување на директор, согласно Закон, Владата на Република Македонија со посебна одлука да именува вршител на должноста директор.

Вршителот на должноста директор ќе ги врши работите за запишување на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија во судскиот регистар како и други активности потребни за отпочнување со работа на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија.

Член 10

Конституирањето на Управниот одбор, Работодавниот орган и Одборот за контрола на материјално-финансиското работење и донесувањето на Статутот на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија ќе се изврши во рок од 6 (шест) месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 11

Со Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија раководи Работоводен орган – директор.

Директорот на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија ги има следниве права и обврски:

- 1) го организира и раководи процесот на трудот;
- 2) го води работењето на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија;
- 3) самостојно донесува одлуки во рамките на своите надлежности;
- 4) ја претставува и застапува Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија кон трети лица;
- 5) ги предлага основите на Програмата за работа и Планот за развој и презема мерки за нивно спроведување;
- 6) ги извршува одлуките на Управниот одбор;
- 7) ја предлага организацијата на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија;
- 8) ги избира и разрешува раководните работници, одлучува за распоредување на работници на определени работи и задачи;
- 9) на Управниот одбор му поднесува Извештај за резултатите од работењето на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија;
- 10) одговорен е за законитоста на работата на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија и
- 11) врши и други работи утврдени со Закон и Статутот на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија.

Член 12

Организацијата на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија, се уредува со Статутот на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија, согласно Законот за заштита на природата.

Член 13

Корисници на услугите на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија се жителите кои живеат во границите на Националниот парк или во негово непосредно опкружување, локалните самоуправи, Владата на Република Македонија, како и граѓаните – посетители на Националниот парк.

Член 14

Работењето на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија во непредвидени околности и состојби се уредува во Статутот на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија.

Член 15

Во случај на нарушување на работењето, односно на вршењето на дејноста на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија или ако Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија не ги извршува со закон утврдените обврски, а што не е последица на неизвршувањето на обврските утврдени во оваа одлука, може да се преземат мерки со кои ќе се обезбедат услови за непречено работење на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија, согласно закон.

Член 16

Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија се основа на неопределено време.

Член 17

До конституирањето на Ј.У.Н.П. Галичица, Охрид, Република Македонија ќе се применуваат актите на ООЗТ НП Галичица - Охрид.

Член 18

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-4971/1-05
19 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

142.

Врз основа на член 136 став 1 од Законот за заштита на природата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 67/04) и член 14 став 1 од Законот за уставните ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.01.2006 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНА УСТАНОВА ЗА УПРАВУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК ПЕЛИСТЕР**

Член 1

Со оваа одлука се основа јавна установа за управување и заштита на Националниот Парк Пелистер.

Член 2

Називот на јавната установа е: Јавна установа Национален Парк Пелистер, Битола, Република Македонија.

Скратен назив на јавната установа е: Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија.

Седиштето на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија е во Битола на ул. 29-ти Ноември бр.14.

Член 3

Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија, се основа заради вршење на основната дејност управување и заштита на природата, биолошката и пределската разновидност и природното наследство преку:

- 1) заштита на природните живеалишта од национално и меѓународно значење за културни, научни, воспитно-образовни и туристичко-рекреативни цели;
- 2) воспоставување стабилност на еколошките процеси и биолошката и пределската разновидност преку трајно зачувување на репрезентативните физичко-географски региони, биоценози, генетски ресурси и видови во автентична состојба;
- 3) создавање услови за развој на туризмот во согласност со принципот на одржлив развој;
- 4) остварување на културни, научни, образовни и рекреативни цели, кои во исто време ја одржуваат природната состојба на националниот парк;
- 5) одржливо користење на природно богатство во интерес на сегашниот и идниот развој, без значително оштетување на деловите на природата и со што помали нарушувања на природната рамнотежа;
- 6) создавање услови и преземање мерки за заштита на Националниот парк со цел зачувување и одржливо управување со одредени компоненти на биолошката и пределската разновидност;
- 7) проучување, истражување и со научни методи обработување на прашањата од интерес за заштитата на Националниот парк;
- 8) водење евиденција и документација за природните и другите вредности и убавини во Националниот парк (положба, степен на загрозеност, мерки за заштита);
- 9) донесување и спроведување на план за управување и годишни програми за заштита на природата;
- 10) преземање мерки за заштита на утврдените зони во Националниот парк;
- 11) обезбедување поттик и поддршка на заштитата на Националниот парк преку подигање на јавната свест, а посебно во воспитно образовниот процес;
- 12) утврдување на компонентите на биолошката и пределската разновидност и нивната загрозеност;
- 13) воспоставување режим на заштита на Националниот парк;
- 14) спречување на штетните активности од физички и правни лица и други нарушувања во Националниот парк како последица на технолошкиот развој и извршување на дејности, односно обезбедување максимално поволни услови за заштита и развој на природата;

15) поттикнување на научно истражувачката работа во областа на заштитата на Националниот парк;

16) издавање научни и стручни публикации, водичи, дијапозитиви, разгледници и друг информативен и пропаганден материјал за Националниот парк;

17) поттикнување и развивање на интерес и однос кон чувањето на Националниот парк преку организирање изложби, прикажување на филмови, предавања и други форми;

18) производство, откуп и продажба на лековити и ароматични растенија, плодови и семиња;

19) изградба на инфраструктура и уредување на извори, чешми, излетнички локалитети и простори за рекреација и др;

20) вршење заштита, одгледување и отстрел на дивни видови животни, како и заштита и собирање на дивни видови растенија и габи и други шумски плодови;

21) заштита, одгледување и традиционален риболов на рибниот фонд и

22) вршење и други работи кои придонесуваат за заштита и унапредување на Националниот парк.

Член 4

Во рамки на основната дејност од член 3 на оваа одлука, Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија, ги врши следниве дејности:

01 Земјоделство, лов и соодветни услужни активности

01.1 Одгледување посеви и насади, производство на семе и саден материјал од земјоделски растенија

01.2 Одгледување на животни

01.4 Земјоделски услуги и услуги во одгледувањето животни освен ветеринарни услуги

01.5 Лов, траперство, обновување и одгледување на дивеч вклучувајќи ги и соодветните услужни активности

02 Одгледување на шуми, искористување на шуми и соодветни услужни активности

02.0 Одгледување на шуми, искористување на шуми и соодветни услужни активности

05 Улов на риба, дејност на мрестилишта и рибарските фарми, услужни активности во рибарството

05.0 Улов на риба, дејност на мрестилишта и рибарските фарми, услужни активности во рибарството

15 Производство на прехранбени производи и пијалаци

15.5 Производство на млечни производи

15.8 Производство на други прехранбени производи

15.9 Производство на пијалаци

20 Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал

20.5 Производство на други производи од дрво, производство на предмети од плута, слама и плетарски материјал

22 Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми

22.1 Издавачка дејност

22.2 Печатење и услужни активности во врска со печатењето

22.3 Репродукција на снимени медиуми

36 Производство на мебел и други разновидни производи неспоменати на друго место

36.6 Друго производство на разновидни производи неспоменати на друго место

41 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода

41.0 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода

51 Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и моторцикли

51.1 Трговија на големо со надомест или на договорна основа

51.3 Трговија на големо со храна, пијалаци и тутун

51.5 Трговија на големо со репродукционен материјал, отпадоци и остатоци освен земјоделски

51.7 Друга трговија на големо

52 Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и моторцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата

52.1 Трговија на мало во неспецијализирани продавници

52.2 Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун во специјализирани продавници

52.3 Трговија на мало со фармацевтски, медицински, козметички и тоалетни препарати

52.4 Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници

52.6 Трговија на мало вон продавници

55 Хотели и ресторани

55.1 Хотели

55.2 Кампови и друг вид сместување за покус престој

55.3 Угостителски објекти за исхрана

55.5 Кантини и кетеринг

60 Копнен сообраќај, цевоводен транспорт

60.2 Друг копнен сообраќај

63 Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции

63.1 Претовар на товар и складирање

63.2 Други придружни активности во сообраќајот

63.3 Дејност на патничките агенции и туроператори; дејности што се однесуваат на укажување помош на туристи, неklasифицирани на друго место

70 Активности во врска со недвижен имот

70.1 Активности во врска со недвижен имот во своја сопственост

70.2 Издавање на сопствен недвижен имот

71 Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата

71.1 Изнајмување на автомобили

71.2 Изнајмување на други сообраќајни средства

71.3 Изнајмување на други машини и опрема

71.4 Изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата, неспоменати на друго место

74 Други деловни активности

74.1 Правни, сметководствени, книговодствени и работи на проверка на сметките и билансите; консултантски активности во врска со данокот; испитување на пазарот и јавното мислење; деловни и менаџмент консултантски активности; холдинг

80 Образование

90 Отстранување на отпадоци и ѓубре

90.0 Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности

92 Рекреативни, спортски, културни и забавни активности

92.5 Дејност на библиотеките, архивите, кинотеките, музеите и други културни активности

93 Други услужни дејности.

Претежна дејност на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија е 92.53, дејност на ботанички и зоолошки градини и други природни резервати.

Член 5

Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија дејностите од член 4 од оваа одлука ги врши во рамките на утврдените границите на Националниот парк согласно Законот за прогласување на шумските предели на планината Пелистер за национален парк ("Службен весник на НРМ" бр. 38/48) и во објектите кои се во негова сопственост, дадени во Прилог 1.

Член 6

Непосредната заштита на Националниот Парк Пелистер, ја спроведува чуварската служба на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија со овластувања определени согласно Законот за заштита на природата.

Член 7

Средствата за основање на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија се средства кои се изразени во книговодствена вредност и средствата кои се на жиро сметка, просториите и опремата која ја користи ООЗТ НП Пелистер - Битола.

Средствата за тековно работење на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија се обезбедуваат согласно Законот за заштита на природата.

Член 8

Органи на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија се: Управен одбор, Работоводен орган, Стручен колегијален орган и Одбор за контрола на материјално-финансиското работење.

Надлежностите, бројот, составот, организацијата и работата на органите на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија, како и другите работи од нивната надлежност се утврдуваат со Статутот на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија, согласно Законот за заштита на природата.

Член 9

До именување на директор, согласно Закон, Владата на Република Македонија со посебна одлука да именува вршител на должноста директор.

Вршителот на должноста директор ќе ги врши работите за запишување на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија во судскиот регистар како и други активности потребни за отпочнување со работа на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија.

Член 10

Конституирањето на Управениот одбор, Работодавниот орган и Одборот за контрола на материјално-финансиското работење и донесувањето на Статутот на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија ќе се изврши во рок од 6 (шест) месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 11

Со Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија раководи Работоводен орган – директор.

Директорот на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија ги има следниве права и обврски:

- 1) го организира и раководи процесот на трудот;
- 2) го води работењето на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија;
- 3) самостојно донесува одлуки во рамките на своите надлежности;
- 4) ја претставува и застапува Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија кон трети лица;

5) ги предлага основите на Програмата за работа и Планот за развој и презема мерки за нивно спроведување;

6) ги извршува одлуките на Управниот одбор;

7) ја предлага организацијата на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија;

8) ги избира и разрешува раководните работници, одлучува за распоредување на работници на определени работи и задачи;

9) на Управниот одбор му поднесува Извештај за резултатите од работењето на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија;

10) одговорен е за законитоста на работата на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија;

11) врши и други работи утврдени со Закон и Статутот на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија.

Член 12

Организацијата на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија, се уредува со Статутот на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија, согласно Законот за заштита на природата.

Член 13

Корисници на услугите на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија се жителите кои живеат во границите на Националниот парк или во негово непосредно опкружување, локалните самоуправи, Владата на Република Македонија, како и граѓаните – посетителите на Националниот парк.

Член 14

Работењето на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија во непредвидени околности и состојби се уредува во Статутот на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија.

Член 15

Во случај на нарушување на работењето, односно на вршењето на дејноста на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија или ако Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија не ги извршува со закон утврдените обврски, а што не е последица на неизвршувањето на обврските утврдени во оваа одлука, може да се преземат мерки со кои ќе се обезбедат услови за непречено работење на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија, согласно закон.

Член 16

Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија се основа на неопределено време.

Член 17

До конституирањето на Ј.У.Н.П. Пелистер, Битола, Република Македонија ќе се применуваат актите на ООЗТ НП Пелистер - Битола.

Член 18

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-4971/3-05
19 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

143.

Врз основа на член 136 став 1 од Законот за заштита на природата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 67/04) и член 14 став 1 од Законот за уставните ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.01.2006 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНА УСТАНОВА ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК МАВРОВО****Член 1**

Со оваа одлука се основа јавна установа за управување и заштита на Националниот Парк Маврово.

Член 2

Називот на јавната установа е: Јавна установа Национален Парк Маврово, Маврови Анови, Република Македонија.

Скратен назив на јавната установа е: Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија.

Седиштето на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија е во Маврови Анови.

Член 3

Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија, се основа заради вршење на основната дејност управување и заштита на природата, биолошката и пределската разновидност и природното наследство преку:

1) заштита на природните живеалишта од национално и меѓународно значење за културни, научни, воспитно-образовни и туристичко-рекреативни цели;

2) воспоставување стабилност на еколошките процеси и биолошката и пределската разновидност преку трајно зачувување на репрезентативните физичко-географски региони, биоценози, генетски ресурси и видови во автентична состојба;

3) создавање услови за развој на туризмот во согласност со принципот на одржлив развој;

4) остварување на културни, научни, образовни и рекреативни цели, кои во исто време ја одржуваат природната состојба на националниот парк;

5) одржливо користење на природно богатство во интерес на сегашниот и идниот развој, без значително оштетување на деловите на природата и со што помали нарушувања на природната рамнотежа;

6) создавање услови и преземање мерки за заштита на Националниот парк со цел зачувување и одржливо управување со одредени компоненти на биолошката и пределската разновидност;

7) проучување, истражување и со научни методи обработување на прашањата од интерес за заштитата на Националниот парк;

8) водење евиденција и документација за природните и другите вредности и убавини во Националниот парк (положба, степен на загрозеност, мерки за заштита);

9) донесување и спроведување на план за управување и годишни програми за заштита на природата;

10) преземање мерки за заштита на утврдените зони во Националниот парк;

11) обезбедување поттик и поддршка на заштитата на Националниот парк преку подигање на јавната свест, а посебно во воспитно образовниот процес;

12) утврдување на компонентите на биолошката и пределската разновидност и нивната загрозеност;

13) воспоставување режим на заштита на Националниот парк;

14) спречување на штетните активности од физички и правни лица и други нарушувања во Националниот парк како последица на технолошкиот развој и извршување на дејности, односно обезбедување максимално поволни услови за заштита и развој на природата;

15) поттикнување на научно истражувачката работа во областа на заштитата на Националниот парк;

16) издавање научни и стручни публикации, водичи, дијапозитиви, разгледници и друг информативен и пропаганден материјал за Националниот парк;

17) поттикнување и развивање на интерес и однос кон чувањето на Националниот парк преку организирање изложби, прикажување на филмови, предавања и други форми;

18) производство, откуп и продажба на лековити и ароматични растенија, плодови и семиња;

19) изградба на инфраструктура и уредување на извори, чешми, излетнички локалитети и простори за рекреација и др;

20) вршење заштита, одгледување и отстрел на дивни видови животни, како и заштита и собирање на дивни видови растенија и габи и други шумски плодови;

21) заштита, одгледување и традиционален риболов на рибниот фонд и

22) вршење и други работи кои придонесуваат за заштита и унапредување на Националниот парк.

Член 4

Во рамки на основната дејност од член 3 на оваа одлука, Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија, ги врши следниве дејности:

01 Земјоделство, лов и соодветни услужни активности

01.1 Одгледување посеви и насади, производство на семе и саден материјал од земјоделски растенија

01.2 Одгледување на животни

01.4 Земјоделски услуги и услуги во одгледувањето животни освен ветеринарни услуги

01.5 Лов, траперство, обновување и одгледување на дивеч вклучувајќи ги и соодветните услужни активности

02 Одгледување на шуми, искористување на шуми и соодветни услужни активности

02.0 Одгледување на шуми, искористување на шуми и соодветни услужни активности

05 Улов на риба, дејност на мрестилишта и рибарските фарми, услужни активности во рибарството

05.0 Улов на риба, дејност на мрестилишта и рибарските фарми, услужни активности во рибарството

15 Производство на прехранбени производи и пијалаци

15.5 Производство на млечни производи

15.8 Производство на други прехранбени производи

15.9 Производство на пијалаци

15.98/1 Производство на минерална вода

15.98/2 Производство на освежителни пијалаци

20 Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал

20.5 Производство на други производи од дрво, производство на предмети од плута, слама и плетарски материјал

22 Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми

22.1 Издавачка дејност

22.2 Печатење и услужни активности во врска со печатењето

22.3 Репродукција на снимени медиуми

36 Производство на мебел и други разновидни производи неспоменати на друго место

36.6 Друго производство на разновидни производи неспоменати на друго место

41 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода

41.0 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода

51 Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и моторцикли

51.1 Трговија на големо со надомест или на договорна основа

51.3 Трговија на големо со храна, пијалаци и тутун

51.5 Трговија на големо со репродукционен материјал, отпадоци и остатоци освен земјоделски

51.7 Друга трговија на големо

52 Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и моторцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата

52.1 Трговија на мало во неспецијализирани продавници

52.2 Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун во специјализирани продавници

52.3 Трговија на мало со фармацевтски, медицински, козметички и тоалетни препарати

52.4 Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници

52.6 Трговија на мало во продавници

55 Хотели и ресторани

55.1 Хотели

55.2 Кампови и друг вид сместување за покус престој

55.3 Угостителски објекти за исхрана

55.5 Кантини и кетеринг

60 Копнен сообраќај, цевоводен транспорт

60.2 Друг копнен сообраќај

61 Воден сообраќај

61.2 Сообраќај на внатрешни водени патишта

63 Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции

63.1 Претовар на товар и складирање

63.2 Други придружни активности во сообраќајот

63.3 Дејност на патничките агенции и туроператори; дејности што се однесуваат на укажување помош на туристи, некласифицирани на друго место

70 Активности во врска со недвижен имот

70.1 Активности во врска со недвижен имот во своја сопственост

70.2 Издавање на сопствен недвижен имот

71 Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата

71.1 Изнајмување на автомобили

71.2 Изнајмување на други сообраќајни средства

71.3 Изнајмување на други машини и опрема

71.4 Изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата, неспоменати на друго место

74 Други деловни активности

74.1 Правни, сметководствени, книговодствени и работи на проверка на сметките и билансите; консултантски активности во врска со данокот; испитување на пазарот и јавното мислење; деловни и менаџмент консултантски активности; холдинг

80 Образование

90 Отстранување на отпадоци и ѓубре

90.0 Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности

92 Рекреативни, спортски, културни и забавни активности

92.5 Дејност на библиотеките, архивите, кинотеките, музеите и други културни активности

93 Други услужни дејности.

Претежна дејност на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија е 92.53, дејност на ботанички и зоолошки градини и други природни резервати.

Член 5

Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија дејностите од член 4 од оваа одлука ги врши во рамките на утврдените границите на Националниот парк согласно Законот за прогласување на шумските предели околу Мавровското Езеро за национален парк ("Службен весник на НРМ" бр. 10/49) и во објектите кои се во негова сопственост, дадени во Прилог 1.

Член 6

Непосредната заштита на Националниот Парк Маврово ја спроведува чуварската служба на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија со овластувања определени согласно Законот за заштита на природата.

Член 7

Средствата за основање на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија се средства кои се изразени во книговодствена вредност и средствата кои се на жиро сметка, просториите и опремата која ја користи ООЗТ НП Маврово – Маврови Анови.

Средствата за тековно работење на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија се обезбедуваат согласно Законот за заштита на природата.

Член 8

Органи на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија се: Управен одбор, Работоводен орган, Стручен колегијален орган и Одбор за контрола на материјално-финансиското работење.

Надлежностите, бројот, составот, организацијата и работата на органите на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија, како и другите работи од нивната надлежност се утврдуваат со Статутот на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија, согласно Законот за заштита на природата.

Член 9

До именување на директор, согласно Закон, Владата на Република Македонија со посебна одлука да именува вршител на должноста директор.

Вршителот на должноста директор ќе ги врши работите за запишување на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија во судскиот регистар како и други активности потребни за отпочнување со работа на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија.

Член 10

Конституирањето на Управниот одбор, Работодавниот орган и Одборот за контрола на материјално-финансиското работење и донесувањето на Статутот на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија ќе се изврши во рок од 6 (шест) месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 11

Со Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија раководи Работоводен орган – директор.

Директорот на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија ги има следниве права и обврски:

- 1) го организира и раководи процесот на трудот;
- 2) го води работењето на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија;
- 3) самостојно донесува одлуки во рамките на своите надлежности;
- 4) ја претставува и застапува Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија према трети лица;
- 5) ги предлага основите на Програмата за работа и Планот за развој и презема мерки за нивно спроведување;
- 6) ги извршува одлуките на Управниот одбор;
- 7) ја предлага организацијата на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија;
- 8) ги избира и разрешува раководните работници, одлучува за распоредување на работници на определени работи и задачи;
- 9) на Управниот одбор му поднесува Извештај за резултатите од работењето на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија;
- 10) одговорен е за законитоста на работата на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија и
- 11) врши и други работи утврдени со Закон и Статутот на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија.

Член 12

Организацијата на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија, се уредува со Статутот на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија, согласно Законот за заштита на природата.

Член 13

Корисници на услугите на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија се жителите кои живеат во границите на Националниот парк или во негово непосредно опкружување, локалните самоуправи, Владата на Република Македонија, како и граѓаните – посетители на Националниот парк.

Член 14

Работењето на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија во непредвидени околности и состојби се уредува во Статутот на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија.

Член 15

Во случај на нарушување на работењето, односно на вршењето на дејноста на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија или ако Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија не ги извршува со закон утврдените обврски, а што не е последица на неизвршувањето на обврските утврдени во оваа одлука, може да се преземат мерки со кои ќе се обезбедат услови за непречено работење на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија, согласно закон.

Член 16

Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија се основа на неопределено време.

Член 17

До конституирањето на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија ќе се применуваат актите на ООЗТ НП Маврово – Маврови Анови.

Член 18

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-4971/2-05
19 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

144.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица ("Службен весник на Република Македонија" бр. 84/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИ - НКД Рев.1

Член 1

Со оваа одлука се донесува Националната класификација на дејности - НКД Рев.1, со стандардни шифри и називи на дејностите групирани на ниво на сектори, потсектори, оддели, групи, класи и поткласи.

Националната класификација на дејности - НКД Рев.1 е приложена кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 2

Во Националната класификација на дејности - НКД Рев.1, дејностите се групираат во следните нивоа според наведените ознаки:

- сектор - се означува со две букви;
- потсектор - се означува со четири букви;
- оддел - се означува со двоцифрена шифра;
- група - се означува со трицифрена шифра;
- класа - се означува со четирицифрена шифра и
- поткласа - се означува со петцифрена шифра.

Секое наредно ниво во Националната класификација на дејности - НКД Рев.1, од наведените точки во став 1 од овој член, се агрегира во претходното, освен највисокото ниво - секторот.

Член 3

Описите на секторите, потсекторите, одделите, групите, класите и поткласите на Националната класификација на дејности - НКД Рев.1, како и конверзионите табели, се подготвуваат и публикуваат од страна на Државниот завод за статистика.

Член 4

Со денот на влегување во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за утврдување на Националната класификација на дејностите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/98).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-3948/1-05
12 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

Сектор	Потсектор	Оддел	Група	Класа	Поткласа	Назив
A/A						
Земјоделство, лов и шумарство						
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности					
01.1	Одгледување посеви и насади, производство на семе и саден материјал од земјоделски растенија					
01.11	Одгледување житни, индустриски, добиточни растенија и други посеви и семе од нив					
01.11/1	Одгледување на житни растенија и други посеви и производство на семе од нив					
01.11/2	Одгледување на индустриски растенија и производство на семе од нив					
01.11/3	Одгледување на добиточни растенија и производство на семе од нив					
01.11/4	Одгледување на посеви и насади, неспомнати на друго место					
01.12	Одгледување зеленчук, цвеќе и украсни билки и саден материјал					
01.12/1	Одгледување на зеленчук, цвеќе, украсни билки и производство на семе од нив					
01.12/2	Одгледување на овошни и лозови садници					
01.13	Одгледување на овошје и грозје, јаткасти растенија и растенија за подготвување пијалаци и зачини					
01.13/1	Одгледување на овошни, јаткасти растенија и растенија за подготвување пијалаци и зачини					
01.13/2	Производство на грозје					
01.2	Одгледување на животињи					
01.21	Одгледување на говеда, производство на млеко					
01.22	Одгледување на овци, кози, коњи, магарина, мули и мазги					
01.22/1	Одгледување на овци и кози					
01.22/2	Одгледување на коњи, магарина, мули и мазги					
01.23	Одгледување на свињи					
01.24	Одгледување на живина					
01.25	Одгледување на други животни					
01.3	Одгледување на посеви и насади комбинирано со одгледување на животињи (мешовито фармерство)					
01.30	Одгледување на посеви и насади комбинирано со одгледување на животни (мешовито фармерство)					
01.4	Земјоделски услуги и услуги во одгледувањето животињи, освен ветеринарни услуги; уредување и одржување на животињата средина и природата					
01.41	Земјоделски услуги, уредување и одржување на животната средина и природата					
01.41/1	Искористување на водите за земјоделството					
01.41/2	Уредување и одржување на животната средина и природата					
01.41/3	Други земјоделски услуги					
01.42	Услуги во одгледувањето животни, освен ветеринарни услуги					
01.5	Лов, траперство, обновување и одгледување дивеч, вклучувајќи ги и соодветните услужни активности					
01.50	Лов, траперство, обновување и одгледување дивеч, вклучувајќи ги и соодветните услужни активности					
02	Шумарство, искористување на шуми и соодветни услужни активности					
02.0	Шумарство, искористување на шуми и соодветни услужни активности					
02.01	Одгледување, користење и заштита на шуми					
02.02	Услуги во одгледувањето и користењето на шумите					

Сектор		Потсектор		Оддел		Група Класа Поткласа		Назив
В/Б		Рибарство						
05		Улов на риба, одгледување на риби и услужни активности во рибарството						
05.0		Улов на риба, одгледување на риби и услужни активности во рибарството						
		05.01	Улов на риба					
		05.02	Одгледување на риби					
С/В		Рударство и вадење на камен						
СА/ВА		Вадење на енергетски сировини						
10		Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на тресет						
10.1		Вадење и брикетирање на камен јаглен						
		10.10	Вадење и брикетирање на камен јаглен					
10.2		Вадење и брикетирање на темен јаглен и лигнит						
		10.20	Вадење и брикетирање на темен јаглен и лигнит					
10.3		Вадење и брикетирање на тресет						
		10.30	Вадење и брикетирање на тресет					
11		Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања						
11.1		Вадење на сурова нафта и природен гас						
		11.10	Екстракција на сурова нафта и природен гас					
11.2		Услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања						
		11.20	Услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања					
12		Вадење на руда на уран и торниум						
12.0		Вадење на руда на уран и торниум						
		12.00	Вадење на руда на уран и торниум					
СВ/ВБ		Вадење на други сировини и материјали, освен енергетски						
13		Вадење на руди на метал						
13.1		Вадење на руди на железо						
		13.10	Вадење на руди на железо					
13.2		Вадење на руди на обоени метали, освен руди на уран и торниум						
		13.20	Вадење на руди на обоени метали, освен руди на уран и торниум					
		13.20/1	Вадење на руда на олово и цинк					
		13.20/2	Вадење на руда на бакар					
		13.20/3	Вадење на руди на други обоени метали					
14		Вадење на други руди и камен						
14.1		Вадење на камен						
		14.11	Вадење на декоративен камен и камен за градежништвото (градење)					
		14.12	Вадење на варовник, суров гипс и креда					
		14.13	Вадење на шкрилци (освен битуменозни)					

Сектор	Потсектор	Оддел	Група	Класа	Поткласа	Назив
			14.2			Вадење на пџесок и глина
			14.21			Вадење на чакал и пџесок
			14.22			Вадење на глина и каолин
			14.3			Вадење на хемиски минерали и минерални природни ѓубрива
			14.30			Вадење на хемиски минерали и минерални природни ѓубрива
			14.4			Производсџтво на соли
			14.40			Производство на соли
			14.5			Вадење на други руди и камен, неспоменати на друго место
			14.50			Вадење на други руди и камен, неспомнати на друго место
D/Г						Преработувачка индустрија
DA/ГA						Производство на прехранбени производи, пијалаци и тутун
15						Производство на прехранбени производи и пијалаци
			15.1			Производсџтво, преработка и конзервирање на месо и производи од месо
			15.11			Производство, обработка и конзервирање на животинско месо
			15.12			Производство, обработка и конзервирање на живинско месо
			15.13			Преработка на животинско и живинско месо
			15.2			Преработка и конзервирање на риба и производи од риба
			15.20			Преработка и конзервирање на риба и производи од риба
			15.3			Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук
			15.31			Преработка и конзервирање на компири
			15.32			Производство на сокови од овошје и зеленчук
			15.33			Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук, неспомнато на друго место
			15.4			Производсџтво на растителни и животински масла и масти
			15.41			Производство на сурови масла и масти
			15.42			Производство на рафинирани масла и масти
			15.43			Производство на маргарин и слични масти за јадење
			15.5			Производсџтво на млечни производи
			15.51			Преработка на млеко и производство на сирења
			15.52			Производство на сладолед и други замрзнати смеси
			15.6			Производсџтво на мелнички производи, скроб и производи од скроб
			15.61			Производство на мелнички производи
			15.62			Производство на скроб и производи од скроб
			15.7			Производсџтво на готова храна за животни што се одгледуваат на фарма
			15.71			Производство на готова храна за животни што се одгледуваат на фарма
			15.72			Производство на готова храна за домашните миленици
			15.8			Производсџтво на други прехранбени производи
			15.81			Производство на леб, печива и слатки во свежа состојба
			15.81/1			Производство на леб и печива во свежа состојба
			15.81/2			Производство на свежи слатки
			15.82			Производство на двопек и бисквити; производство на конзервирани печива и слатки
			15.82/1			Производство на препечен леб и двопек и конзервирани печива и слатки
			15.82/2			Производство на кекси
			15.83			Производство на шеќер
			15.84			Производство на какао, чоколади, бомбони и кондиторски производи
			15.85			Производство на макарони, кори, кадаиф, јуфки и слични тестенини
			15.86			Преработка на чај и кафе

Сектор	Потсектор	Оддел	Група	Класа	Поткласа	Назив
					15.87	Производство на зачини и други додатоци
					15.88	Производство на хомогенизирани хранливи препарати и диететска храна
					15.89	Производство на останати прехранбени производи, неспомнати на друго место
			15.9			Производство на пијалаци
					15.91	Производство на дестилирани алкохолни пијалаци
					15.92	Производство на етил-алкохол од ферментирани материјали
					15.93	Производство на вино
					15.94	Производство на јаболковина и вина од друго овошје
					15.95	Производство на други недестилирани ферментирани пијалаци
					15.96	Производство на пиво
					15.97	Производство на слад
					15.98	Производство на минерална вода и освежителни пијалаци
					15.98/1	Производство на минерална вода
					15.98/2	Производство на освежителни пијалаци
			16			Производство на тутунски производи и ферментација на тутун
			16.0			Производство на тутунски производи и ферментација на тутун
					16.00	Производство на тутунски производи и ферментација на тутун
					16.00/1	Ферментација на тутун
					16.00/2	Преработка на тутун
			ДВ/ГБ			Производство на текстил и текстилни производи
			17			Производство на текстилни ткаенини
			17.1			Подготовка и предење на текстилни влакна
					17.11	Подготовка и предење на влакна од памучен тип
					17.12	Подготовка и предење на влакна од волнен тип
					17.13	Подготовка и предење на чешлана волна
					17.14	Подготовка и предење на влакна од конопен и ленен тип
					17.15	Предење и подготовка на свила, вклучувајќи и свила од отпадоци и впредување и сновење на синтетички или пензачки влакна
					17.16	Производство на конец за пиење
					17.17	Подготовка и предење на други текстилни влакна
			17.2			Ткаење на текстил
					17.21	Ткаење на ткаенини од памучен тип
					17.22	Ткаење на ткаенини од волнен тип
					17.23	Ткаење на ткаенини од чешлаво волнено предиво
					17.24	Ткаење на ткаенини од свилен тип
					17.25	Ткаење на други ткаенини
			17.3			Довршување на текстилни ткаенини
					17.30	Довршување на текстилни ткаенини
			17.4			Производство на готови текстилни предмети, освен облека
					17.40	Производство на готови текстилни предмети, освен облека
					17.40/1	Производство на готови текстилни производи за домаќинство
					17.40/2	Производство на други готови текстилни производи, освен облека
			17.5			Производство на други текстилни предмети
					17.51	Производство на теписи и подни прекривки
					17.52	Производство на јажина, конопи, плетенки и мрежи
					17.53	Производство на неткаен текстил и предмети од неткаен текстил, освен облека
					17.54	Производство на други текстилни предмети, неспомнати на друго место
					17.54/1	Производство на позамантерија
					17.54/2	Производство на други неспомнати текстилни производи

Сектор	Потсектор	Оддел	Група Класа Поткласа	Назив
			17.6	Производство на плетени и хеклани ткаенини
			17.60	Производство на плетени и хеклани ткаенини
			17.7	Производство на плетени и хеклани производи
			17.71	Производство на плетени и хеклани чорапи
			17.72	Производство на плетени и хеклани пуловери, џемпери и слични производи
			18	Производство на облека; доработка и боење на крзно
			18.1	Производство на кожна облека
			18.10	Производство на кожна облека
			18.2	Производство на друга облека и прибори за облека
			18.21	Производство на работни облека
			18.22	Производство на друга горна облека
			18.23	Производство на долна облека
			18.24	Производство на други предмети и прибори за облека, неспомнати на друго место
			18.3	Доработка и боење на крзно, производство на предмети од крзно
			18.30	Доработка и боење на крзно, производство на предмети од крзно
			18.30/1	Доработка и боење на крзно, производство на предмети од крзно
			18.30/2	Производство на вештачко крзно и производи од него
			DC/ГВ	Производство на кожа и предмети од кожа
			19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки
			19.1	Штавење и доработка на кожа
			19.10	Штавење и доработка на кожа
			19.2	Производство на куфери, рачни торби и слични предмети, седла и сарачки производи
			19.20	Производство на куфери, рачни торби и слични предмети, седла и сарачки производи
			19.3	Производство на обувки
			19.30	Производство на обувки
			DD/ГГ	Преработка на дрво и производи од дрво
			20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал
			20.1	Производство на режана граѓа; импрегнација на дрвото
			20.10	Производство на режана граѓа; импрегнација на дрвото
			20.10/1	Производство на режана граѓа
			20.10/2	Импрегнација на дрво
			20.2	Производство на фурнирски листови, производство на шпер-плочи, слоевици плочи, иверици, плочи-влакнатици и слични плочи и табли
			20.20	Производство на фурнирски листови, производство на шпер-плочи, слоевици плочи, иверици, плочи-влакнатици и слични плочи и табли
			20.3	Производство на градежни подови и столарија
			20.30	Производство на градежни подови и столарија
			20.4	Производство на дрвена амбалажа
			20.40	Производство на дрвена амбалажа
			20.5	Производство на други производи од дрво, производство на предмети од плута, слама и плетарски материјал
			20.51	Производство на други производи од дрво
			20.52	Производство на предмети од плута, слама и плетарски материјал

Сектор	Потсектор	Оддел	Група	Класа	Поткласа	Назив
DE/ГД						
Производство на целулоза, хартија и производи од хартија; издавачка и печатарска дејност						
21						
Производство на целулоза, хартија и производи од хартија						
21.1						
Производство на целулоза, хартија и хартион						
21.11						Производство на целулоза
21.12						Производство на хартија и картон
21.2						
Производство на предмети од хартија и хартион						
21.21						Производство на брановидна хартија и картон и амбалажа од хартија и картон
21.22						Производство на предмети за санитарни и тоалетни потреби и за потребите на домаќинствата
21.23						Производство на канцелариски материјал од хартија
21.24						Производство на тапети
21.25						Производство на други предмети од хартија и картон, неспомнати на друго место
22						
Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми						
22.1						
Издавачка дејност						
22.11						Издавање книги
22.12						Издавање весници
22.13						Издавање на списанија и периодични изданија
22.14						Издавање на снимени медиуми
22.15						Друга издавачка дејност
22.2						
Печатење и услужни активности во врска со печатењето						
22.21						Печатење на весници
22.22						Печатење, неспомнато на друго место
22.23						Книговезни работи
22.24						Активности на подготовка за печатење
22.25						Помошни активности поврзани со печатењето
22.3						
Репродукција на снимени медиуми						
22.31						Репродукција на звучни записи
22.32						Репродукција на видео записи
22.33						Репродукција на компјутерски медиуми
DF/ГГ						
Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво						
23						
Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво						
23.1						
Производство на производи од печка за коксирање						
23.10						Производство на производи од печка за коксирање
23.2						
Производство на нафтени деривати						
23.20						Производство на нафтени деривати
23.3						
Подготвување на нуклеарно гориво						
23.30						Подготвување на нуклеарно гориво
DG/ГЕ						
Производство на хемикалии, хемиски производи и вештачки и синтетички влакна						
24						
Производство на хемикалии и хемиски производи						
24.1						
Производство на основни хемикалии						
24.11						Производство на индустриски гасови
24.12						Производство на материји за бојење и пигменти

Сектор	Потсектор	Оддел	Група	Класа	Поткласа	Назив
				24.13		Производство на други основни неоргански хемикалии
				24.14		Производство на други основни органски хемикалии
				24.15		Производство на венгачки губрива и азотни соединенија
				24.16		Производство на пластични маси во примарни облици
				24.17		Производство на синтетички каучук во примарни облици
			24.2			Производство на пестициди и други хемикалии за земјоделството
				24.20		Производство на пестициди и други хемикалии за земјоделството
			24.3			Производство на бои, лакови и слични премази, печатарско мастило и китови
				24.30		Производство на бои, лакови и слични премази, печатарско мастило и китови
			24.4			Производство на фармацевтски производи, медицински хемикалии и расипителни препарати
				24.41		Производство на основни фармацевтски продукти
				24.41/1		Преработка на крв
				24.41/2		Производство на останати основни фармацевтски продукти
			24.5			Производство на сапуни и детерџенти, препарати за чистење и полирање
				24.51		Производство на сапуни и детерџенти, препарати за чистење и полирање
				24.52		Производство на парфери и тоалетни препарати
			24.6			Производство на други хемиски производи
				24.61		Производство на експлозивни
				24.62		Производство на лепаци и желатин
				24.63		Производство на етерични масла
				24.64		Производство на фотографски хемиски материјал
				24.65		Производство на готови неснимени медиуми
				24.66		Производство на други хемиски производи, неспомнати на друго место
			24.7			Производство на текстилни и синтетички влакна
				24.70		Производство на текстилни и синтетички влакна
			ДН/ГЖ			Производство на производи од гума и производи од пластични маси
			25			Производство на производи од гума и производи од пластични маси
			25.1			Производство на производи од гума
				25.11		Производство на гуми за возила: надворешни и внатрешни
				25.12		Протектирање на гуми за возила
				25.13		Производство на други производи од гума
			25.2			Производство на производи од пластични маси
				25.21		Производство на плочи, листови, цевки и профили од пластични маси
				25.22		Производство на амбалажа од пластични маси
				25.23		Производство на предмети за вградување од пластични маси
				25.24		Производство на други производи од пластични маси
			ДИ/ГЗ			Производство на производи од други неметални минерали
			26			Производство на производи од други неметални минерали
			26.1			Производство на стакло и производи од стакло
				26.11		Производство на рамно стакло

Сектор	Потсектор	Оддел	Група	Класа	Поткласа	Натив
				26.12		Обликување и обработка на рамно стакло
				26.13		Производство на пупливо стакло
			26.13/1			Производство на амбалажно стакло
			26.13/2			Производство на неспомнато пупливо стакло
			26.14			Производство на стаклени влакна
			26.15			Производство и обработка на друго стакло, вклучувајќи и техничка стаклена стока
			26.2			Производство на неогнотпорна керамичка стока, освен за градежни цели; производство на огнотпорни керамички производи
			26.21			Производство на керамички украсни предмети и керамички предмети за домаќинствата
			26.22			Производство на керамички санитарни уреди
			26.23			Производство на керамички изолатори и изолационен прибор
			26.24			Производство на други технички производи од керамика
			26.25			Производство на други керамички производи
			26.26			Производство на огнотпорни керамички производи
			26.3			Производство на керамички плочки и подни плочи
			26.30			Производство на керамички плочки и подни плочи
			26.4			Производство на цигли, керамиди и производи од печена глина за градежништвото
			26.40			Производство на цигли, керамиди и производи од печена глина за градежништвото
			26.5			Производство на цемент, вар и гипс
			26.51			Производство на цемент
			26.52			Производство на вар
			26.53			Производство на гипс
			26.6			Производство на производи од бетон, цемент или гипс
			26.61			Производство на производи од бетон за градежни цели
			26.62			Производство на производи од гипс за градежни цели
			26.63			Производство на готова бетонска смеса
			26.64			Производство на малтер
			26.65			Производство на влакнест цемент
			26.66			Производство на други производи од бетон, цемент и гипс
			26.7			Сечење, обликување и обработка на украсен камен и камен за градежништво
			26.70			Сечење, обликување и обработка на украсен камен и камен за градежништво
			26.8			Производство на предмети од други неметални минерали
			26.81			Производство на брусни производи
			26.82			Производство на производи од други неметални минерали, неспомнати на друго место
			26.82/1			Производство на азбестни производи
			26.82/2			Производство на производи од други неметални минерали, неспомнати на друго место
			DJ/TS			Производство на основни метали и стандардни метални производи
			27			Производство на основни метали
			27.1			Производство на сурово железо, челик и феролегури
			27.10			Производство на сурово железо, челик и феролегури
			27.2			Производство на цевки
			27.21			Производство на цевки од лееено железо
			27.22			Производство на цевки од челик

Сектор	Потсектор	Оддел	Група	Класа	Поткласа	Назив
			27.3			Осјаната примарна преработка на железо и челик
			27.31			Ладно влечење
			27.32			Ладно валање на тесни ленти
			27.33			Ладно обликување или свиткување
			27.34			Влечење на жица
			27.4			Производство на основни благородни и обоени метали
			27.41			Производство на благородни метали
			27.42			Производство на алуминиум
			27.43			Производство на олово, цинк и калај
			27.44			Производство на бакар
			27.45			Производство на други обоени метали
			27.5			Леење на метал
			27.51			Леење на железо
			27.52			Леење на челик
			27.53			Леење на лесни метали
			27.54			Леење на други обоени метали
			28			Производство на метални производи
						во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди
			28.1			Производство на метални конструкциски производи
			28.11			Производство на метални конструкции и делови на конструкции
			28.12			Производство на метални производи за градежништвото
			28.2			Производство на цистерни, резервоари и контејнери од метал; производство на котли и радијатори за централно греење
			28.21			Производство на цистерни, резервоари и садови од метал
			28.22			Производство на котли и радијатори за централно греење со топла вода
			28.3			Производство на парни котли, освен котли за централно греење со топла вода
			28.30			Производство на парни котли, освен котли за централно греење со топла вода
			28.4			Ковање, пресување, штапцување и валање на метали; металургија на прав
			28.40			Ковање, пресување, штапцување и валање на метали; металургија на прав
			28.5			Обработка и пресвлекување на метали; оптички машински работи
			28.51			Обработка и пресвлекување на метали
			28.52			Оптички машински работи
			28.6			Производство на сечила, алати и метална опрема за оптичка намена
			28.61			Производство на сечила
			28.62			Производство на алати
			28.63			Производство на брави и шарки
			28.7			Производство на други фабрикувани метални производи
			28.71			Производство на сандачи и слична амбалажа од челик
			28.72			Производство на амбалажа од лесни материјали
			28.73			Производство на жичани производи
			28.74			Производство на сврзувачки елементи, завртни производи, синџири и пружини
			28.75			Производство на други фабрикувани метални производи, неспомнати на друго место

Сектор	Потсектор	Оддел	Група	Класа	Поткласа	Назив
DK/GI						
Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место						
29						
Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место						
29.1						
Производство на машини за производство и користење на механичка енергија, освен мотори за авиони, возила, мотоцикли и мопеди						
			29.11			Производство на енергетски машини и турбини, освен мотори за авиони, возила, мотоцикли и мопеди
			29.12			Производство на пумпи и компресори
			29.13			Производство на славини и вентили
			29.14			Производство на лежншта, запчаници, запчести преносници и погонски механизми
29.2						
Производство на други машини за општи намени						
			29.21			Производство на индустриски печки и горилници
			29.22			Производство на уреди за кревање и пренесување
			29.23			Производство на разладна и вентилациска опрема, освен за домаќинствата
			29.24			Производство на други машини за општи намени, неспомнати на друго место
29.3						
Производство на машини за земјоделството и шумарството						
			29.31			Производство на трактори за земјоделството
			29.32			Производство на други машини за земјоделството и машини за шумарството
29.4						
Производство на машини алатки						
			29.41			Производство на портабл механизирани рачни алатки
			29.42			Производство на останати алатни машини за обработка на метал
			29.43			Производство на останати алатни машини, неспомнати на друго место
29.5						
Производство на други машини за специјални намени						
			29.51			Производство на машини за металургијата
			29.52			Производство на машини за рудници, каменоломи и градежништво
			29.53			Производство на машини за индустријата за храна, пијалаци и тутун
			29.54			Производство на машини за индустријата за текстил, облека и кожа
			29.55			Производство на машини за индустријата за хартија и картон
			29.56			Производство на други машини за специјални намени, неспомнати на друго место
29.6						
Производство на оружје и муниција						
			29.60			Производство на оружје и муниција
29.7						
Производство на апарати за домаќинствата, неспомнати на друго место						
			29.71			Производство на електрични апарати за домаќинствата
			29.72			Производство на неелектрични апарати за домаќинствата
DL/GJ						
Производство на електрични и оптички уреди						
30						
Производство на канцелариски машини и компјутери						
30.0						
Производство на канцелариски машини и компјутери						
			30.01			Производство на канцелариски машини
			30.02			Производство на компјутери и друга опрема за обработка на податоци

Сектор	Потсектор	Оддел	Група	Класа	Поткласа	Назив
31						Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место
	31.1					Производство на електрични мотори, генератори и трансформатори
		31.10				Производство на електрични мотори, генератори и трансформатори
	31.2					Производство на опрема за дистрибуција на електрична енергија и контролна опрема
		31.20				Производство на опрема за дистрибуција на електрична енергија и контролна опрема
	31.3					Производство на изолирана жица и кабли
		31.30				Производство на изолирана жица и кабли
	31.4					Производство на акумулатори, примарни ќелии и примарни батерии
		31.40				Производство на акумулатори, примарни ќелии и примарни батерии
	31.5					Производство на сијалици и уреди за осветлување
		31.50				Производство на сијалици и уреди за осветлување
	31.6					Производство на друга електрична опрема, неспомнати на друго место
		31.61				Производство на електрична опрема за мотори и возила, неспомнати на друго место
		31.62				Производство на друга електрична опрема, неспомнати на друго место
32						Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати
	32.1					Производство на електронски ламби и цевки и други електронски компоненти
		32.10				Производство на електронски ламби и цевки и други електронски компоненти
	32.2					Производство на телевизиски и радиопретражувачи и апаратури за телефонија и телеграфија
		32.20				Производство на телевизиски и радиопретражувачи и апаратури за телефонија и телеграфија
	32.3					Производство на телевизиски и радио приемници, апарати за снимање и репродукција на звук или слика и производство на придружен прибор
		32.30				Производство на телевизиски и радио приемници, апарати за снимање и репродукција на звук или слика и производство на придружен прибор
33						Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници
	33.1					Производство на медицинска и хируршка опрема и ортопедски апарати
		33.10				Производство на медицинска и хируршка опрема и ортопедски апарати
		33.10/1				Производство на забарски столови, хируршки маси, рендген апарати и друга медицинска и електромедицинска опрема
		33.10/2				Производство на ортопедски апарати
	33.2					Производство на инструменти и апарати за мерење, контрола, испитување, управување и други намени, освен опрема за индустриска процесна контрола
		33.20				Производство на инструменти и апарати за мерење, контрола, испитување, управување и други намени, освен опрема за индустриска процесна контрола

Сектор	Потсектор	Оддел	Група Класа Поткласа	Назив
			33.3	Производството на опрема за индустриска процесна контрола
			33.30	Производство на опрема за индустриска процесна контрола
			33.4	Производството на оптички инструменти и фотоаграфска опрема
			33.40	Производство на оптички инструменти и фотографска опрема
			33.5	Производството на саати и часовници
			33.50	Производство на саати и часовници
DM/TK				Производство на сообраќајни средства
			34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки
			34.1	Производството на моторни возила
			34.10	Производство на моторни возила
			34.2	Производството на каросерии за моторни возила, производството на приколки и полуприколки
			34.20	Производство на каросерии за моторни возила, производство на приколки и полуприколки
			34.3	Производството на делови и прибор за моторни возила и за нивните мотори
			34.30	Производство на делови и прибор за моторни возила и за нивните мотори
			35	Производство на други сообраќајни средства
			35.1	Изградба и поправка на бродови и чамци
			35.11	Изградба и поправка на бродови
			35.12	Изградба и поправка на чамци за одмор и рекреација и спортски чамци
			35.2	Производството на железнички и трамвајски локомотиви и возен парк
			35.20	Производство на железнички и трамвајски локомотиви и возен парк
			35.3	Производството на воздухоплови и вселенски летала
			35.30	Производство на воздухоплови и вселенски летала
			35.4	Производството на мотоцикли и велосипеди
			35.41	Производство на мотоцикли
			35.42	Производство на велосипеди
			35.43	Производство на средства за превоз на инвалиди
			35.5	Производството на други сообраќајни средства, неспомнати на друго место
			35.50	Производство на други сообраќајни средства, неспомнати на друго место
DN/GL				Преработувачка индустрија, неспомната на друго место
			36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место
			36.1	Производството на мебел
			36.11	Производство на столови и седишта
			36.12	Производство на друг канцелариски мебел и мебел за продавници
			36.13	Производство на друг кујински мебел
			36.14	Производство на друг мебел
			36.15	Производство на душеци
			36.2	Производството на накит и слични предмети
			36.21	Ковање на монети
			36.22	Производство на накит и слични предмети, неспомнати на друго место

Сектор	Потсектор	Оддел	Група	Класа	Поткласа	Назив
			36.3			Производство на музички инструменти
			36.30			Производство на музички инструменти
			36.4			Производство на предмети за спортски потреби
			36.40			Производство на предмети за спортски потреби
			36.5			Производство на игри и играчки
			36.50			Производство на игри и играчки
			36.6			Друго производство на разновидни предмети, неспомнати на друго место
			36.61			Производство на имитација на накит
			36.62			Производство на метли и четки
			36.63			Друго производство на разновидни предмети, неспомнати на друго место
		37				Рециклажа
		37.1				Рециклажа на метални отпадоци и остатоци
		37.10				Рециклажа на метални отпадоци и остатоци
		37.2				Рециклажа на неметални отпадоци и остатоци
		37.20				Рециклажа на неметални отпадоци и остатоци
Е/Д						Снабдување со електрична енергија, гас и вода
		40				Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода
		40.1				Производство и дистрибуција на електрична енергија
		40.11				Производство на електрична енергија
		40.11/1				Производство на хидроелектрична енергија
		40.11/2				Производство на термоелектрична енергија
		40.11/3				Производство на електрична енергија од други извори
		40.12				Пренос на електрична енергија
		40.13				Дистрибуција и трговија со електрична енергија
		40.2				Производство на гас и дистрибуција на гасовити горива преку дистрибутивна мрежа
		40.21				Производство на гас
		40.22				Дистрибуција и трговија на гасовити горива преку дистрибутивна мрежа
		40.3				Снабдување со пареа и топла вода
		40.30				Снабдување со пареа и топла вода
		40.30/1				Производство на топлинска односно геотермална енергија
		40.30/2				Дистрибуција и снабдување на топлинска односно геотермална енергија
		41				Собирање, пречистување и дистрибуција на вода
		41.0				Собирање, пречистување и дистрибуција на вода
		41.00				Собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење и прехранбена вода
Е/Г						Градежништво
		45				Градежништво
		45.1				Подготовка на градилиште
		45.11				Уривање и демантирање на објекти, земјани работи
		45.12				Пробно дупчење и сондирање
		45.2				Изградба на цели објекти или нивни делови: нискоградба
		45.21				Изградба згради (високоградба) и изградба на објекти на нискоградба
		45.21/1				Подигање на згради (високоградба)
		45.21/2				Изградба на објекти на нискоградба

Сектор	Потсектор	Оддел	Група	Класа	Поткласа	Назив
				45.22		Подигање и монтажа на покривни конструкции
				45.23		Изградба на автопатишта и други сообраќајници, аеродромски писти и спортски терени
				45.24		Изградба на хидроградешни објекти
				45.25		Други градежни работи, вклучувајќи и специфични работи
			45.3			Инсталатерски работи
				45.31		Поставување електрични инсталации и прибор
				45.32		Изолациони работи
				45.33		Поставување на водоводни инсталации
				45.34		Други инсталатерски работи
			45.4			Завршни работи
				45.41		Малтерисување
				45.42		Вградување на столарија
				45.43		Поставување на подни и ѕидни облоги
				45.44		Бојадисување и застаклување
				45.45		Останати завршни работи
			45.5			Издавање на опрема и машини за изградба или уривање, со оператор
				45.50		Издавање на опрема и машини за изградба или уривање, со оператор

G/E**Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила, мотоцикли и предмети за лична употреба и за домаќинствата**

50						Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива
	50.1					Продажба на моторни возила
		50.10				Продажба на моторни возила
	50.2					Одржување и поправка на моторни возила
		50.20				Одржување и поправка на моторни возила
	50.3					Продажба на делови и прибор за моторни возила
		50.30				Продажба на делови и прибор за моторни возила
		50.30/1				Продажба на големо на делови и прибор за моторни возила
		50.30/2				Продажба на мало на делови и прибор за моторни возила
		50.30/3				Посредување во продажбата на делови и прибор за моторни возила
	50.4					Продажба, одржување и поправка на мотоцикли и делови и прибор за мотоцикли
		50.40				Продажба, одржување и поправка на мотоцикли и делови и прибор за мотоцикли
		50.40/1				Продажба на големо на мотоцикли и нивни делови и прибор
		50.40/2				Продажба на мало на мотоцикли и нивни делови и прибор
		50.40/3				Посредување при продажба на мотоцикли и нивни делови и прибор
		50.40/4				Одржување и поправка на мотоцикли
	50.5					Продажба на мало на моторни горива
		50.50				Продажба на мало на моторни горива
51						Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли
	51.1					Трговија на големо со надомест или на договорна основа
		51.11				Посредници во продажбата на земјоделски сировини, живи животни, текстилни сировини и полупроизводи
		51.12				Посредници во продажбата на горива, руди, метали и индустриски хемикалии
		51.13				Посредници во продажбата на дрвена граѓа и градежен материјал

Сектор	Потсектор	Оддел	Група	Класа	Поткласа	Назив
			51.14			Посредници во продажбата на машини, индустриска опрема, бродови и воздухопловни средства
			51.15			Посредници во продажбата на мебел, предмети за домаќинствата, метална и железна стока
			51.16			Посредници во продажбата на текстил, облека, обувки и предмети од кожа
			51.17			Посредници во продажбата на храна, пијалаци и производи од тутун
			51.18			Посредници специјализирани за продажба на посебни производи или групи на производи, неспомнати на друго место
			51.19			Посредници во продажбата на разновидни производи
			51.2-51.9			Овие групи опфаќаат само трговија на големо со сопствена сметка
			51.2			Трговија на големо со земјоделски сировини и живи животни
			51.21			Трговија на големо со житарици, семе и добиточна храна
			51.22			Трговија на големо со цвеќе и растенија
			51.23			Трговија на големо со живи животни
			51.24			Трговија на големо со сурова, недовршена и довршена кожа
			51.25			Трговија на големо со суров тутун
			51.3			Трговија на големо со храна, пијалаци и пијатун
			51.31			Трговија на големо со овошје и зеленчук
			51.32			Трговија на големо со месо и производи од месо
			51.33			Трговија на големо со млечни производи, јајца и масла и масти за јадење
			51.34			Трговија на големо со алкохолни и други пијалаци
			51.35			Трговија на големо со тутунски производи
			51.36			Трговија на големо со шеќер, чоколада и слатки од шеќер
			51.37			Трговија на големо со кафе, наут, чај, какао и зачини
			51.38			Трговија на големо со друга храна, вклучувајќи и риба, лушпари и мекотелци
			51.39			Неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун
			51.4			Трговија на големо со предмети за домаќинствата
			51.41			Трговија на големо со текстил
			51.42			Трговија на големо со облека и обувки
			51.42/1			Трговија на големо со облека
			51.42/2			Трговија на големо со обувки
			51.43			Трговија на големо со електрични апарати за домаќинствата и радио и телевизиски уреди
			51.44			Трговија на големо со порцелан и стакларија, ѕидни тапети и средства за чистење
			51.45			Трговија на големо со парфимериски и козметички препарати
			51.46			Трговија на големо со фармацевтски производи
			51.46/1			Трговија на големо со лекови
			51.46/2			Трговија на големо со други фармацевтски производи
			51.47			Трговија на големо со друга стока за домаќинствата
			51.5			Трговија на големо со репродукционен материјал, отпадаци и остатоци, освен земјоделски
			51.51			Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи
			51.52			Трговија на големо со метали и метални руди
			51.53			Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема
			51.54			Трговија на големо со метална стока, цевки, уреди и опрема за централно греење
			51.55			Трговија на големо со хемиски производи
			51.56			Трговија на големо со репродукционен материјал
			51.57			Трговија на големо со отпадаци и остатоци

Сектор	Потсектор	Оддел	Група	Класа	Поткласа	Назив
						51.8
						Трговија на големо со машини, опрема и уреди
						51.81 Трговија на големо со алатни машини
						51.82 Трговија на големо со машини за рударство и градежништво
						51.83 Трговија на големо со машини за текстилната индустрија, машини за шиење и плетење
						51.84 Трговија на големо со компјутери, периферна опрема и софтвер
						51.85 Трговија на големо со други канцелариски машини и опрема
						51.86 Трговија на големо со други електронски делови и опрема
						51.87 Трговија на големо со други машини за употреба во индустријата, трговијата и навигацијата
						51.88 Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и направи, вклучувајќи и трактори
						51.9
						Друга трговија на големо
						51.90 Друга трговија на големо
						52
						Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата
						52.1
						Трговија на мало во неспецијализирани продавници
						52.11 Трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
						52.12 Друга трговија на мало во продавници со мешовита стока
						52.2
						Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун во специјализирани продавници
						52.21 Трговија на мало со овошје и зеленчук
						52.22 Трговија на мало со месо и производи од месо
						52.23 Трговија на мало со риби, лушпари и мекотелци
						52.24 Трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки
						52.25 Трговија на мало со алкохолни и други пијалаци
						52.26 Трговија на мало со производи од тутун
						52.27 Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници
						52.3
						Трговија на мало со фармацевтски, медицински, козметички и тоалетни препарати
						52.31 Аптеки
						52.32 Трговија на мало со медицински препарати и ортопедски помагала
						52.32/1 Трговија на мало со медицински препарати
						52.32/2 Трговија на мало со ортопедски помагала
						52.33 Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати
						52.4
						Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници
						52.41 Трговија на мало со текстил
						52.42 Трговија на мало со облека
						52.43 Трговија на мало со обувки и предмети од кожа
						52.44 Трговија на мало со мебел, опрема за осветлување и опрема за домаќинствата, неспомнати на друго место
						52.44/1 Трговија на мало со мебел
						52.44/2 Трговија на мало со опрема за осветлување
						52.44/3 Трговија на мало со предмети од текстил за опремување на домаќинствата
						52.44/4 Трговија на мало со останати производи за домаќинствата
						52.45 Трговија на мало со апарати за домаќинствата, радио и телевизиски уреди
						52.46 Трговија на мало со метална стока, градежен материјал, бои и стакло
						52.47 Трговија на мало со книги, весници и прибор за пишување
						52.48 Друга трговија на мало во специјализирани продавници

Сектор	Потсектор	Оддел	Група	Класа	Поткласа	Назив
						52.5 <i>Трговија на мало со половна стока во продавници</i>
					52.50	Трговија на мало со половна стока во продавници
						52.6 <i>Трговија на мало вон продавници</i>
					52.61	Трговија на мало преку пошта
					52.62	Трговија на мало со стоки на тезги и пазари
					52.63	Друга трговија на мало со стоки вон продавници
						52.7 <i>Поправка на предметни за лична употреба и за домаќинствата</i>
					52.71	Поправка на чизми, обувки и други предмети од кожа
					52.72	Поправка на електрични апарати
					52.72/1	Поправка на електрични апарати за домаќинството
					52.72/2	Поправка на радио и ТВ апарати, телефонски апарати и уреди
					52.73	Поправка на часовници и накит
					52.74	Поправки, неспомнати на друго место

H/Ж

Хотели и ресторани

55	Хотели и ресторани
55.1	Хоџели
55.10	Хотели
55.2	Кампови и друге вид смешување за покус престој
55.21	Младински одморалишта и планинарски домови и куќи
55.21/1	Одморалишта
55.21/2	Планинарски домови
55.22	Кампови за шатори и приколки
55.23	Друг вид сместување, неспомнато на друго место
55.3	Угостителски објекти за исхрана
55.30	Угостителски објекти за исхрана
55.30/1	Ресторани и гостилници (без соби за сместување)
55.30/2	Услуги на други угостителски објекти
55.4	Барови
55.40	Барови
55.5	Кантини и кетеринг
55.51	Кантини
55.52	Кетеринг

1/3

Сообраќај, складирање и врски

60	Копнен сообраќај, цевоводен транспорт
60.1	<i>Железнички сообраќај</i>
60.10	Железнички сообраќај
60.2	<i>Друг копнен сообраќај</i>
60.21	Превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски
60.21/1	Градски и приградски превоз на патници
60.21/2	Меѓуградски превоз на патници освен со железница
60.22	Такси превоз
60.23	Превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен
60.24	Превоз на стоки во друмскиот сообраќај
60.3	<i>Цевоводен транспорт</i>
60.30	Цевоводен транспорт
60.30/1	Пренос на природен гас
60.30/2	Пренос на сурова нафта
60.30/3	Пренос на нафтени деривати
60.30/4	Друг цевоводен транспорт

Сектор	Потсектор	Оддел	Група	Класа	Поткласа	Назив
61						Воден сообраќај
61.1						Поморски сообраќај и сообраќај во крајбрежните морски води
			61.10			Поморски сообраќај и сообраќај во крајбрежните морски води
61.2						Сообраќај на внатрешни водени патишта
			61.20			Сообраќај на внатрешни водени патишта
62						Воздушен сообраќај
62.1						Воздушен сообраќај, линиски
			62.10			Воздушен сообраќај, линиски
62.2						Воздушен сообраќај, вонреден (чартер)
			62.20			Воздушен сообраќај, вонреден (чартер)
63						Придружни и помошни активности во сообраќајот; активности на патничките агенции
63.1						Претовар на товар и складирање
			63.11			Претовар на товар
			63.12			Магазини и стоваришта
63.2						Други придружни активности во сообраќајот
			63.21			Други придружни активности во копнениот сообраќај
			63.22			Други придружни активности во водниот сообраќај
			63.23			Други придружни активности во воздушниот сообраќај
63.3						Дејност на патничките агенции и туроператори; дејности што се однесуваат на укажување помош на туристи, некласифицирани на друго место
			63.30			Дејност на патничките агенции и туроператори; дејности што се однесуваат на укажување помош на туристи, некласифицирани на друго место
63.4						Активности на други посредници во сообраќајот
			63.40			Активности на други посредници во сообраќајот
64						Поштенски активности и телекомуникации
64.1						Поштенски активности и курирски активности
			64.11			Дејност на националните пошти
			64.12			Курирски активности различни од активност на националните пошти
64.2						Телекомуникации
			64.20			Телекомуникации
J/S						Финансиско посредување
65						Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови
65.1						Монетарно и финансиско посредување
			65.11			Централна банка
			65.12			Друго монетарно и финансиско посредување
			65.12/1			Банки
			65.12/2			Штедилници
			65.12/3			Менувачници
			65.12/4			Инвестициони фондови
65.2						Друго финансиско посредување
			65.21			Финансиски лизинг
			65.22			Друго кредитирање
			65.23			Друго финансиско посредување, неспомнато на друго место

Сектор	Потсектор	Оддел	Група	Класа	Поткласа	Назив
66						Осигурување и реосигурување, пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита
66.0						Осигурување и реосигурување, пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита
			66.01			Осигурување на животот, имотот, реосигурување и посредување во осигурувањето
			66.01/1			Осигурување на живот
			66.01/2			Осигурување на имот
			66.01/3			Реосигурување
			66.01/4			Посредување во осигурувањето
			66.02			Пензиски фондови
			66.03			Друго осигурување
67						Помошни активности во финансиското посредување
67.1						Помошни активности во финансиското посредување, освен осигурување и пензиски фондови
			67.11			Управување со финансискиот пазар
			67.12			Работење со вредносни хартии и управување со фондовите
			67.13			Други помошни активности во финансиското посредување, неспомнати на друго место
67.2						Помошни активности во осигурувањето и пензиските фондови
			67.20			Помошни активности во осигурувањето и пензиските фондови
К/И						Активности во врска со недвижен имот, изнајмување и деловни активности
70						Активности во врска со недвижен имот
70.1						Активности во врска со недвижен имот во своја сопственост
			70.11			Проширување и продажба на недвижен имот
			70.12			Купување и продажба на сопствен недвижен имот
70.2						Издавање на сопствен недвижен имот
			70.20			Издавање на сопствен недвижен имот
70.3						Активности во врска со недвижен имот, со хонорар или врз база на договор
			70.31			Агенции за недвижен имот
			70.32			Управување со недвижен имот со хонорар или врз база на договор
71						Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата
71.1						Изнајмување на автомобили
			71.10			Изнајмување на автомобили
71.2						Изнајмување на други сообраќајни средства
			71.21			Изнајмување на други копнени сообраќајни средства
			71.22			Изнајмување на водни сообраќајни средства
			71.23			Изнајмување на воздушни сообраќајни средства
71.3						Изнајмување на други машини и опрема
			71.31			Изнајмување на земјоделски машини и опрема
			71.32			Изнајмување на машини и опрема за градежништвото
			71.33			Изнајмување на канцелариски машини и опрема, вклучувајќи и компјутери
			71.34			Изнајмување на други машини и опрема, неспомнати на друго место

Сектор	Потсектор	Оддел	Група	Класа	Поткласа	Назив
						71.4
						<i>Изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата, неспомнати на друго место</i>
					71.40	Изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата, неспомнати на друго место
						72
						Компјутерски и сродни активности
						72.1
						<i>Консултации во врска со хардвер</i>
					72.10	Консултации во врска со хардвер
						72.2
						<i>Консултации и понуда на софтвер</i>
					72.21	Издавање на софтвер
					72.22	Други консултации и понуда на софтвер
						72.3
						<i>Обработка на податоци</i>
					72.30	Обработка на податоци
						72.4
						<i>Бази на податоци</i>
					72.40	Бази на податоци
						72.5
						<i>Одржување и поправка на канцелариски и сметачки машини и сметачки системи</i>
					72.50	Одржување и поправка на канцелариски и сметачки машини и сметачки системи
						72.6
						<i>Други компјутерски активности</i>
					72.60	Други компјутерски активности
						73
						Истражување и развој
						73.1
						<i>Истражување и експериментален развој во природните науки и технолошки развој</i>
					73.10	Истражување и експериментален развој во природните науки и технолошки развој
					73.10/1	Истражување и експериментален развој во природните науки
					73.10/2	Истражување и развој во техничките и технолошките науки
					73.10/3	Истражување и експериментален развој во мултидисциплинарниите науки
						73.2
						<i>Истражувања и експериментален развој во општествените и хуманистичките науки</i>
					73.20	Истражувања и експериментален развој во општествените и хуманистичките науки
					73.20/1	Истражување и експериментален развој во општествените науки
					73.20/2	Истражување и експериментален развој во хуманистичките науки
						74
						Други деловни активности
						74.1
						<i>Правни, сметководствени, книговодствени и работи на проверка на сметките и билансите; консултантски активности во врска со данокот; истражување на пазарот и јавното мислење; деловни и менаџмент консултантски активности; холдинг</i>
					74.11	Правни работи
					74.11/1	Адвокатски работи
					74.11/2	Други правни работи
					74.12	Сметководствени, книговодствени и работи на проверка на сметките и билансите; консултации во врска со данокот
					74.13	Истражување на пазарот и јавното мислење
					74.14	Деловни и менаџмент консултантски активности
					74.15	Управувачки активности на холдинг компаниите
						74.2
						<i>Архитектонски и инженерски активности и соодветни технички совети</i>
					74.20	Архитектонски и инженерски активности и соодветни технички совети
					74.20/1	Просторно и урбанистичко планирање
					74.20/2	Проектирање

Сектор	Потсектор	Оддел	Група	Класа	Поткласа	Назив
					74.20/3	Инженеринг
					74.20/4	Активности на геодетски работи
					74.20/5	Активности на геолошки работи и истражувања
					74.20/6	Други технички активности
			74.3			Техничко испитување и анализа
				74.30		Техничко испитување и анализа
			74.4			Реклама и пропаганда
				74.40		Реклама и пропаганда
			74.5			Дејност на агенции и центри за вработување
				74.50		Дејност на агенции и центри за вработување
			74.6			Активности на истрага и обезбедување
				74.60		Активности на истрага и обезбедување
				74.60/1		Активности на истрага
				74.60/2		Активности на обезбедување
			74.7			Чистење на објекти
				74.70		Чистење на објекти
			74.8			Разновидни деловни активности, неспомнати на друго место
				74.81		Фотографски услуги
				74.82		Услуги на пакување
				74.85		Секретарски и преведувачки активности
				74.86		Активности на повикувачки центри
				74.87		Други деловни активности, неспомнати на друго место

L/J**Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита**

75						Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита
	75.1					Државна управа и економска и социјална политика
		75.11				Општи државни и локални (услужни) активности
			75.11/1			Општи државни (услужни) активности
			75.11/2			Општи регионални и локални (услужни) активности
		75.12				Уредување на активностите на институциите кои обезбедуваат здравствени, образовни, културни и други службени активности, исклучувајќи ја задолжителната социјална заштита
		75.13				Уредување и давање помош за поуспешно работење
		75.14				Помошни службени активности за владата во целина
	75.2					Обезбедување на услуги за земјата во целина
		75.21				Надворешни работи
		75.22				Работи на одбраната
		75.23				Судски и правосудни активности
		75.24				Обезбедување на јавна безбедност, закон и ред и други активности
		75.25				Дејност на пожарникарските единици
	75.3					Обезбедување на задолжителна социјална заштита
		75.30				Обезбедување на задолжителна социјална заштита

M/K**Образование**

80						Образование
	80.1					Основно образование
		80.10				Основно образование
	80.2					Средно образование
		80.21				Општо средно образование
		80.22				Техничко и стручно средно образование

[illegible]

Сектор	Потсектор	Оддел	Група	Класа	Поткласа	Назив
				91.11/2		Активност на деловни и работнички здруженија
				91.12		Активности на струковните здруженија
			91.2			Активности на синдикалните
				91.20		Активност на синдикатите
			91.3			Активности на други организации врз база на зачленување
				91.31		Активност на верските организации
				91.32		Активност на политичките организации
				91.33		Активности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место
			92			Рекреативни, спортски, културни и забавни активности
			92.1			Филмска дејност и видеоактивности
				92.11		Филмска продукција
				92.12		Филмска дистрибуција
				92.13		Прикажување на филмови
			92.2			Радио и телевизиски активности
				92.20		Радио и телевизиски активности
				92.20/1		Телевизиски активности
				92.20/2		Радиоактивности
			92.3			Културни и забавни активности
				92.31		Уметничка дејност
				92.31/1		Создавање и интерпретација на уметнички дела
				92.31/2		Подготвување и објавување на уметнички дела
				92.32		Дејности на посредување во културата и дејност на објектите за култура
				92.33		Панаѓурски активности и активности на забавните паркови
				92.34		Други забавни активности, неспомнати на друго место
			92.4			Активности на новински агенции
				92.40		Активност на новински агенции
			92.5			Дејности на библиотеки, кинотеки, архиви, музеи и други културни активности
				92.51		Дејност на библиотеките и архивите
				92.52		Дејност на музеи, кинотеки, заштита и користење на недвижното културно наследство
				92.52/1		Музеи
				92.52/2		Кинотеки
				92.52/3		Заштита и користење на недвижното културно наследство
				92.53		Дејност на ботанички и зоолошки градини и други природни резервати
			92.6			Спортички активности
				92.61		Дејност на спортски арени и стадиони
				92.62		Други спортски активности
			92.7			Други рекреативни активности
				92.71		Коцкање, обложување и игри на среќа
				92.72		Други рекреативни активности, неспомнати на друго место
			93			Други услужни дејности
			93.0			Други услужни дејности
				93.01		Перење и хемиско чистење на текстилни и крзнени предмети
				93.02		Фризерски и други третмани за разубавување
				93.03		Погребни и придружни активности
				93.04		Третмани за подобрување на психо-физичката состојба и расположението
				93.05		Други услужни активности, неспомнати на друго место

Сектор Потсектор Оддел Група Класа Поткласа Назив	
P/M	Приватни домаќинства кои вработуваат домашен персонал и неиздиференцирани дејности на домаќинствата за производство на стоки за сопствени потреби
95	Дејност на домаќинствата како работодавачи на домашен персонал
95.0	Дејности на домаќинствата како работодавачи на домашен персонал
95.00	Дејност на домаќинствата како работодавачи на домашен персонал
96	Неиздиференцирани дејности на приватните домаќинства за производство на стоки за сопствени потреби
96.0	Неиздиференцирани дејности на приватните домаќинства за производство на стоки за сопствени потреби
96.00	Неиздиференцирани дејности на приватните домаќинства за производство на стоки за сопствени потреби
97	Неиздиференцирани дејности на приватните домаќинства за извршување услуги за сопствени потреби
97.0	Неиздиференцирани дејности на приватните домаќинства за извршување услуги за сопствени потреби
97.00	Неиздиференцирани дејности на приватните домаќинства за извршување услуги за сопствени потреби
Q/N	Екстериторијални организации и тела
99	Екстериторијални организации и тела
99.0	Екстериторијални организации и тела
99.00	Екстериторијални (екстериторијални) организации и тела

145.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.01.2006 година, донесе

ЛИЦЕНЦА

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Трговското друштво Хронометар - Робев и други, ДОО експорт-импорт Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 16 (Хотел Стар Балкан) во Кавадарци.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 19 автомати за игри на среќа и еден електронски рулет.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и
- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни работи алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот за плаќање на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-75/1
19 јануари 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

146.

Врз основа на член 10 став 3 од Законот за техничка инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/99 и 82/05), министерот за економија донесува

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на легитимацијата на државниот инспектор за техничка инспекција (во натамошниот текст: легитимација).

Образецот на легитимацијата е прикажан во прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Димензиите на легитимацијата се 90 x 65мм .
Легитимацијата има две полутврди темносини корици кои меѓусебно се преклопуваат.
Внатрешните страни се од бела хартија.

Член 3

Легитимацијата содржи:
На предната страна од корицата со златножолта боја е отпечатен грбот на Република Македонија, текстот “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, “МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА” и “ЛЕГИТИМАЦИЈА”.

На долната внатрешна страна отпечатен е текстот “МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА, ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА”. Под него има простор за фотографија на државниот инспектор и податоци за име и презиме, текстот ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОР со опис на функцијата, регистарски број, датум на издавање, место за печат и потпис на министерот за економија.

На горната внатрешна страна отпечатен е текстот: “Инспекторот е овластен да врши инспекциски надзор согласно овластувањата утврдени со Закон. Правните и физички лица чие работење подлежи на инспекциски надзор должни се во секое време да му овозможат на инспекторот да влезе во сите работни простории за вршење на инспекциски надзор и на негово барање да му дадат известување и податоци во врска со надзорот, да му стават на увид техничка и друга документација, да му обезбедат увид во технолошкиот процес, увид во атестите и други докази за квалитетот на материјалот и опремата како и да му дадат друга потребна помош во вршењето на инспекцискиот надзор.”

Член 4

Со денот на влегувањето на сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на легитимацијата на републичкиот инспектор за техничка инспекција (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/99).


Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 15-284/1
16 јануари 2006 година
Скопје

Министер,
м-р **Фатмир Бесими**, с.р.

ПРИЛОГ 1

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА
(предната страна од корицата)

(долна внатрешна страна)

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА		
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА		
ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА		
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОР		
Рег.број		
Датум	М.П.	Министер

Инспекторот е овластен да врши инспекциски надзор согласно овластувањата утврдени со Закон. Правните и физички лица чие работење подлежи на инспекциски надзор должни се во секое време да му овозможат на инспекторот да влезе во сите работни простории за вршење на инспекциски надзор и на негово барање да му дадат известување и податоци во врска со надзорот, да му стават на увид техничка и друга документација, да му обезбедат увид во технолошкиот процес, увид во атестите и други докази за квалитетот на материјалот и опремата како и да му дадат друга потребна помош во вршење на инспекцискиот надзор.

(горна внатрешна страна)

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
147.**

Врз основа на член 56 и член 73 од Законот за премер, катастар и запишување на права на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), директорот на Државниот завод за геодетски работи донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРАВАТА
НА НЕДВИЖНОСТИТЕ И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА
НА ИЗЛАГАЊЕТО****I Општи одредби****Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на запишувањето на правата на недвижностите и начинот и постапката на излагањето.

Член 2

Излагањето на податоците за недвижностите се врши по службена должност и по барање на странка.

Член 3

Предмет на излагање и на запишување на правата на недвижностите се податоците за недвижностите и за можните носители на правата на недвижностите содржани во геодетскиот елаборат.

**II Излагање на податоците за недвижностите
по службена должност****Член 4**

Излагањето по службена должност се врши во катастарската општина која е предмет на излагање.

По исклучок на став 1 од овој член, ако во катастарската општина нема просторни и технички услови за излагање, тоа ќе се изврши во подрачната организациона единица на Државниот завод за геодетски работи, во чија надлежност е установувањето и одржувањето на катастарот на недвижностите за предметната катастарска општина.

Член 5

При излагањето се користат податоци од:

- азбучен преглед на носителите на правата на недвижностите;
- пописни листови;
- сумарник на пописни листови;
- фотоскици;
- скици на деталот;
- дигитален ортофото;
- мерењата на згради, посебни делови од згради и други објекти;
- дигитални катастарски планови или копии од катастарски планови;
- список на површини или список на парцели;
- работни катастарски планови од постојната катастарска состојба.

По потреба може да се користат и други податоци.

Член 6

За преземените дејствија во текот на постапката за излагање се води деловоден протокол и се составува записник.

Деловодниот протокол од став 1 на овој член се води во електронска форма.

Член 7

Во постапката за излагање се врши проверка на податоците за можниот носител на правата на недвижностите содржани во пописниот лист.

Образецот на пописниот лист е составен дел на овој правилник.

Член 8

Ако податоците за можниот носител на правата на недвижностите содржани во пописниот лист се внесени со недостатоци, службеното лице ги дополнува според податоците од личната карта или од друга соодветна исправа за утврдување на идентитетот на носителот на правата на недвижностите.

Член 9

По проверката на податоците за можниот носител на правата на недвижностите, стручното лице од геодетска насока на присутната странка во излагањето и ги соопштува податоците од пописниот лист.

За податоците од став 1 од овој член на странката може да и се дадат на увид податоците од фотоскиците и катастарските планови.

Член 10

Ако при излагањето на недвижностите се утврдат технички грешки и пропусти од снимањето или странката приговара на соопштените податоци, може да се изврши увид на самото место. Кога фактичката состојба на недвижностите не одговара на податоците од пописниот лист треба да се изврши геодетско снимање.

Геодетското снимање од став 1 на овој член го врши изготвувачот на геодетскиот елаборат.

Приговорите поднесени во текот на постапката за излагање се внесуваат во деловодниот протокол од член 6 на овој правилник.

Член 11

По извршеното снимање од член 10 на овој правилник се изготвуваат: скица на дополнителното снимање-мануал, податоци за недвижностите, дигитална скица на дополнително снимање во векторски облик, датотека од теренски мерења и датотека со координати на деталот.

Секое снимање се поврзува со претходното снимање, на тој начин што, деталот во фотоскицата или во деталната скица се вградува со виолетови линии и се назначува бројот на новата скица во броителот, а бројот на приговорот во именителот.

Секое снимање се исцртува во скицата за премерување во која се внесува: во левиот горен агол бројот на приговорот во броителот, а бројот на деловодниот протокол во именителот; во десниот горен агол се внесува бројот на деталниот лист во броителот, а бројот на фотоскицата во именителот.

Новопоставените геодетски точки и нивните броеви, новоснимениот детал, како и броевите на новите парцели во скицата за дополнително премерување се извлекуваат и се испишуваат со црвено. Податоците од мерењето, податоците за можниот носител на правата на недвижностите, како и цртежите што ја претставуваат поранешната состојба се внесуваат односно се исцртуваат со црно.

Со дополнителното снимање се опфаќа една или повеќе парцели на кои се однесува промената.

Скиците на дополнителното снимање се нумерираат со броеви што следат по последните броеви на фотоскицата или скицата на деталот.

Новите геодетски точки се нумерираат во продолжение на постојните.

Пренумерација на новопоставените геодетските точки врши Државниот завод за геодетски работи.

За дополнителното снимање се води посебен записник што се нумерира во продолжение на постојните, а на секој записник се внесува назив, "дополнително снимање".

Член 12

Деталот од дополнителните снимања се картира и извлекува на катастарските планови или се внесува во дигиталниот катастарски план.

Член 13

Во постапката за излагање не треба да се менуваат податоците за имињата на виканите места прибрани со премерот и усогласени со податоците од постојниот катастарски операт.

Член 14

При внесувањето на податоците за една или повеќе катастарски парцели од еден во друг пописен лист, во постојниот пописен лист се прецртуваат сите податоци за таа парцела, а во колоната "оттуѓено" се запишува бројот на пописниот лист во кој податоците за таа парцела се пренесени.

Во пописниот лист во кој податоците за катастарската парцела се пренесени, во колоната "приновено" се внесува бројот на пописниот лист од кој тие податоци се пренесени.

Новите пописни листови се означуваат со броевите што продолжуваат по последниот број на нумерирани пописни листови.

Прецртувањето на променетите податоци, како и сите промени што се внесуваат во пописните листови при излагањето, се вршат со црвено.

Член 15

Ако површината на катастарската парцела содржана во постојната катастарска состојба, односно во правниот основ, се разликува од состојбата утврдена со премерот, а таа разлика произлегува од технологијата на снимањето или изготвувањето на катастарските планови, или правниот основ е базиран на податоци од катастарска евиденција без премер, а притоа нема приговор од сопствениците на соседните катастарски парцели, се запишува површината содржана во пописниот лист.

Член 16

Во пописниот лист, за земјиштето на кое бесправно се изградени објекти или делови од објекти се внесува ознака "ЕЛ". Деловите од бесправно изградени објекти, во пописниот лист се означуваат со ознака "ЕЛ".

Член 17

Објектите кои се изградени врз основа на одобрение за градба од времен карактер, се запишуваат како сопственост на лицето на кое е издадено одобрението за градба со ограничувањата кои произлегуваат од времениот карактер на објектот, содржани во одобрението.

Земјиштето на кое постои објектот од времен карактер, се запишува на носителот на правото на земјиштето со прибелешка дека на земјиштето постои објект од времен карактер.

III Излагање на податоците за недвижностите по барање на странка**1. Запишување на права по установен катастар на недвижности****Член 18**

Запишувањето на незапишаните права на недвижностите по влегување во сила на катастарот на недвижностите за катастарската општина во која се наоѓа недвижноста, се врши по барање на странка.

Кон барањето за запишување од член 1 на овој правилник, се поднесува и исправата врз основа на која се бара запишување на правото на недвижноста и доказ за уплатен надомест за спроведување на постапката.

Член 19

Во постапката за запишување на правата на недвижностите од член 18 на овој правилник се врши проверување на податоците за недвижностите и за можните носители на правата на недвижностите содржани во пописните листови за недвижностите прибрани со премерот.

Доколку се утврдат технички грешки и пропусти при снимањето, настанат промени на податоците за недвижностите прибрани со премерот, или нема податоци за недвижноста, ќе се изврши увид и снимање на недвижностите на самото место.

Увидот и снимањето од став 2 на овој член се врши по барање на странката.

За извршениот увид и снимање, се изготвува геодетски елаборат.

2. Поединечно запишување на правата на недвижностите**Член 20**

Постапката на поединечно запишување на правата на недвижностите се спроведува во рамките на поднесениот барање, а врз основа на геодетски елаборат.

Член 21

При поединечно запишување на правото на недвижност како посебен дел од зграда која не е евидентирана во катастарот на земјиште, се врши излагање на посебниот дел од зградата, по претходна идентификација на катастарската парцела на која се наоѓа зградата.

По спроведената постапка, правото на посебниот дел од зградата се запишува врз основа на правните основи согласно член 58 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите, без притоа да се прибави градежно техничка документација за зградата како целина.

Доколку зградата е изградена на повеќе катастарски парцели, како број на катастарска парцела се зема бројот на парцелата на која се наоѓа најголемиот дел од земјиштето под зградата.

Податоците за идентификацијата на катастарската парцела и корисната површина на посебниот дел од зградата се составен дел на геодетскиот елаборат.

Зградата чиј дел е предмет на поединечно запишување на правата на недвижностите, во катастарските планови се исцртува со црвени линии со назначување на бројот на зградата, без внесување на топографски знак и без да се врши промена на катастарската култура на земјиштето во катастарскиот операт.

Член 22

При поединечно запишување на правото на недвижност која се наоѓа во катастарска општина во која е во примена катастар на земјиште - пописен катастар, барателот треба со поднесување на барањето да приложи и изјава во која ќе бидат наведени сите граничари на предметната недвижност со име, презиме и адреса на живеење.

Писмено известените сопственици на соседните катастарски парцели кои биле присутни на денот на увидот и премерувањето и кои се согласни со граничните линии на предметната парцела, го потпишуваат записникот од премерувањето.

Доколку недвижноста граничи со имот на Република Македонија и има разлика во површината помеѓу пописниот катастар и премерувањето поголема од 20 %, во постапката на запишување на правата на недвижностите се вклучува Јавниот правобранител на Република Македонија.

IV Начин и основи за запишување на правата на недвижностите во постапката за излагање на јавен увид на податоците од премерот**Член 23**

Во постапката за излагање на јавен увид со запишување на правата на недвижностите, странката приложува исправи за правата на недвижностите согласно член 58 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите, во оригинал или копии заверени од надлежен орган.

Член 24

Доколку со приложените исправи неможе со сигурност да се изврши запишување на правото на недвижноста, односно странката неможе да прибави или нема исправа од член 22 на овој правилник, се изведуваат докази согласно член 58 став 2 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите.

Член 25

Во постапката за излагање по службена должност, за недвижностите кои биле предмет на поединечно запишување, нема да се врши излагање по службена должност.

Сите промени на податоците за недвижностите од став 1 на овој член кои ќе настанат од моментот на поединечното запишување на предметната недвижност до завршување на постапката за излагање по службена должност на катастарската општина во која се наоѓа недвижноста, се спроведуваат во постапка на одржување на катастарот на недвижностите, установен согласно поединечното запишување.

Член 26

Постапките за излагање на јавен увид на податоците за недвижностите со запишување на правата на недвижностите, отпочнати пред влегување во сила на овој правилник, ќе продолжат согласно одредбите од Правилникот за начинот и постапката за излагањето на јавен увид на податоците за недвижностите и начинот на запишувањето на правата на недвижностите ("Службен весник на РМ" бр. 5/88 и 42/95).

Член 27

Со влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за излагањето на јавен увид на податоците за недвижностите и начинот на запишувањето на правата на недвижностите ("Службен весник на РМ" бр. 5/88 и 42/95).

Член 28

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-583/1
18 јануари 2006 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

[illegible]

Странка:

Службено лице: _____

Стручно лице: _____

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 148.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 алинеја 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.70/92), на седницата одржана на 28 декември 2005 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се поништува Одлуката за утврдување надоместок на членовите на Советот на општина Кисела Вода, бр. 07-792/6 од 3 јуни 2005 година, донесена од Советот на општина Кисела Вода (“Службен гласник на град Скопје” бр. 6/2005) како неуставна и незаконита во време на нејзиното важење.

2. Се става надвор од сила решението за запирање на извршувањето на поединечните акти или дејствија донесени, односно преземени врз основа на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

4. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијатива поднесена од Јонче Цветковски од Скопје, со Решение У.бр.127/2005 од 2 ноември 2005 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со одредбите од Уставот на Република Македонија, како и со член 45 и 100 од Законот за локалната самоуправа.

5. Судот на седницата утврди дека Советот на општина Кисела Вода на третата седница одржана на 3 јуни 2005 година, согласно член 45 и 100 од Законот за локалната самоуправа и член 24 и 40 од Статутот на општината донел Одлука за утврдување надоместок на членовите на Советот на општината Кисела Вода.

Според член 1 од Одлуката, со оваа одлука се утврдува надоместок на членовите на Советот на општината Кисела Вода за извршување на задачите сврзани со остварувањето на функцијата член на Советот, која ќе важи до донесувањето на нов Закон за надоместоци на членовите на Советот.

Според член 2 од Одлуката, надоместокот од член 1 на оваа одлука на членовите на Советот се утврдува на месечен износ од 12.000,00 денари и тоа за присуство на седници, учество во работа на работните тела на Советот, за извршување на задачите кои ќе ги довери Советот, за непосредно следење на одредени прашања од надлежност на Советот, за учество во изготвување и проучување на материјали за Советот, за контактирање со институции и граѓани и за посети на месните заедници, општествени организации и здруженија на граѓани и за вршење на други задачи.

Според член 3 од Одлуката, на претседателот на Советот надоместокот од член 1 на оваа одлука се утврдува во износ од 18.000.00 денари.

Според член 4 од Одлуката, на членовите на Советот определени за склучување на бракови за ангажираност на деновите кога се склучуваат бракови се утврдува надоместок од 1.200,00 денари во кој е пресметан и надоместок за користење на превоз.

Според член 5 од Одлуката, оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од конституирањето на Советот.

Според член 6 од Одлуката, одлуката ќе се објави во “Службен гласник на град Скопје”.

Одлуката е донесена под бр.07-792/6 од 3 јуни 2005 година.

Судот, исто така утврди дека Советот на општина Кисела Вода донел Одлука бр.07-3776/4 од 22 ноември 2005 година, за определување на надоместок на членовите на Советот на општина Кисела Вода, со која во членот 4 е определено дека оспорената одлука бр.07-792/6 од 3 јуни 2005 година престанува да важи.

Новата одлуката е објавена во “Службен гласник на град Скопје” бр. 15 од 8 декември 2005 година и истата влегла во сила на 16 декември 2005 година.

6. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и сите други прописи се објавуваат пред да влезат во сила. Според став 4 од истиот член од Уставот, законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок, во случај кога тоа е поповолно за граѓаните.

Согласно член 45 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), членовите на советот имаат право на надоместок за присуство на седници и надоместок на патните и дневните трошоци, во рамките утврдени со закон.

Во Главата XV од истиот Закон, со наслов: “Преодни и завршни одредби” во членот 100 е определено дека до донесувањето на законот од членот 45 на овој закон, членовите на советот ќе примаат надоместок за присуство на седница на советот без оглед на нејзиното времетраење, најмногу до 30% од просечната месечна нето плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци, а надоместоците за патните и дневните трошоци ќе им се исплатуваат според прописите кои се однесуваат на државните службеници.

Според член 70 алинеја 6 од Деловникот на Судот, Уставниот суд донесува одлука кога одлучува за утврдување на неуставност на закон, односно неуставност и незаконитост на пропис и друг општ акт во време на важењето, што престанал да важи во текот на постапката, ако се исполнети условите за нивно поништување.

7. Тргувајќи од содржината на цитираните законски одредби, произлегува дека законодавецот определил право на членовите на советот да примаат надоместок за присуство на седница и овој надоместок го ограничува со горен лимит најмногу до 30% од просечната нето месечна плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци и го задржува правото на советниците на надомест на патни и дневни трошоци кои, до донесување на посебниот закон ќе им се исплатуваат според прописите кои се однесуваат на државните службеници. Со одредбите на овој закон не се

навлегува во посебно уредување на правото на надоместок на членовите на Советот за: учество во работа на работните тела на Советот, за извршување на задачите кои ќе ги довери Советот, за непосредно следење на одредени прашања од надлежност на Советот, за учество во изготвување и проучување на материјали за Советот, за контактирање со институции и граѓани, за посети на месните заедници, општествени организации и здруженија на граѓани, за вршење на други задачи или пак за ангажираност во деновите кога се склучуваат бракови, како што се определува со оспорената одлука.

Според тоа, Законот за локалната самоуправа не предвидува право на советниците на месечен паушал за присуство на седници и извршување на други задачи во фиксен износ, како што тоа право е определено во оспорената одлука.

Оттаму, анализирајќи ја содржината на оспорената одлука во однос на член 45 и 100 од Законот за локалната самоуправа, Судот утврди дека членовите на Советот имаат право на надоместок за присуство на седници, а не на месечен паушален надоместок, од што произлегува несогласноста на Одлуката со наведените законски одредби.

Врз основа на одредбите на Законот за локалната самоуправа Судот оцени дека претседателот на Советот е член на советот и како таков може да има право на надоместок како и другите советници, но не и на паушален надоместок, како што определува оспорената одлука.

Со оглед на фактот што со оспорената одлука се предвидува истата да влезе во сила со денот на донесувањето, а не по објавувањето, како што уредил член 51 став 1 од Уставот, Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност со наведената уставна одредба.

Конечно имајќи го предвид фактот што оспорената одлука е донесена на Третата седница на Советот, а со неа се предвидува истата да се применува од конституирањето на Советот, што значи дека истата има повратно дејство сметано од првата седница, Судот оцени дека Одлуката не е во согласност и со членот 52 став 4 од Уставот.

Имено, според Судот во овој случај не станува збор за повратно дејство што е поповолно за граѓаните како што определил членот 52 став 4 од Уставот, туку за повратно дејство поповолно за конкретно определен помал број на лица-вршители на должност членови на Советот на точно определена единица на локалната самоуправа, општината Кисела Вода.

Судот имаше предвид дека во текот на постапката оспорената Одлука престана да важи, меѓутоа врз основа на истата се вршени исплати на надоместоци за кои немало уставна и законска основа, при што Одлуката имала и ретроактивно дејство, поради што оцени дека има основа за утврдување на нејзина неуставност и незаконитост во време на нејзиното важење, согласно член 70 алинеја 6 од Деловникот на Уставниот суд.

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа Одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова - Ристова и судиите: д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 127/2005
28 декември 2005 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

149.

Врз основа на член 11-е алинеја 6 и член 39 став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 40/05), постапувајќи по барањето на Топлификација АД - Скопје за донесување на одлука за промена на цената за топлинска енергија, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 23 јануари 2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОМЕНА НА ЦЕНАТА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ

1. Се одобрува зголемување на цената на топлинска енергија за греење за 2,03% линеарно за сите категории на тарифни потрошувачи кои користат топлинска енергија за греење, произведена од „Топлификација“ АД Скопје.

2. Редовната контрола на усогласеност на цената од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од страна на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во периодот од 15 работни денови отпочнувајќи од 10 март 2006 година, заради што се задолжува „Топлификација“ АД Скопје до 10 март 2006 година до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија да ги достави финансиските извештаи за дејностите од јавен интерес кои што ги врши, консолидиран финансиски извештај, како и аналитички преглед на трошоците по дејности.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 февруари 2006 година.

Бр. 02-102/1
23 јануари 2006 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефон: +389-2-3298-860.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.